



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 27 април 2000
Скопје

Број 33

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1848.

Член 3

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Во членот 54 став 1 точката 1) се брише.
Точките 2) и 3) кои стануваат точки 1) и 2) се менуваат и гласат:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1) започне со вршење на дејност пред да добие решение дека се исполнети мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа (член 9-а став 2);

2) писмено не го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот пред отпочнувањето со работите на градилиштето (член 9-б став 1);

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита при работа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 април 2000 година.

Точката 4) станува точка 3).

Член 4

Бр. 07-1715/1
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с.р.**

Во членот 56 став 1 точките 3 и 4 се менуваат и гласат:

3) започне со вршење дејност пред да добие решение дека се исполнети мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа (член 9-а став 2);

4) писмено не го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот пред отпочнувањето со работите на градилиштето (член 9-б став 1);

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 5

Член 1

Во Законот за заштита при работа ("Службен весник на Република Македонија" број 13/98, исправки во број 21/98), по членот 9 се додаваат два нови члена 9-а и 9-б, кои гласат:

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1849.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

"Член 9-а

Градежните објекти наменети за работни и помошни простории во кои се врши технолошки процес треба да ги исполнуваат мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа пропишани со овој закон.

Не може да се започне со вршење на дејност во градежните објекти од став 1 на овој член, пред да се добие решение дека се исполнети мерките, нормативите и стандардите за заштитата при работа.

Врз основа на поднесено писмено барање и доказ дека објектот може да се употреби, решение од став 2 на овој член донесува органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот, во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 9-б

Изведувачот на работите на градилиштето е должен пред започнувањето со градежните работи писмено да го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот, за местото каде што ќе се изведуваат работите.

Обврската од став 1 на овој член не се однесува за изградба на индивидуални станбени објекти".

Член 2

Во член 51 став 1 по зборот: "недостатоци" запириката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА ("KFW") ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Кредитната банка за обнова ("KFW") од Сојузна Република Германија за реализација на Проектот за унапредување на микро, мали и средни претпријатија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 април 2000 година.

Број 07-1714/1
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА
("KFW") ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Кредитната банка за обнова ("KFW"), од Сојузна Република Германија, со заем во износ од 13 милиони германски марки, наменет за реализација на Проектот за унапредување на микро, мали и средни претпријатија.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Кредитната банка за обнова ("KFW").

Во име на Република Македонија, Договорот за заем од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

Член 3

Рокот за отплата на заемот од член 1 на овој закон е 40 години, вклучувајќи грејс период од десет години и каматна стапка од 0,75% годишно.

Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање секој 30 јуни и 30 декември, почнувајќи од 30 декември 2010.

На неповлечените средства од заемот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Кредитната банка за обнова ("KFW"), а која изнесува 0,25% годишно.

Провизијата од став 3 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 30 јуни и 30 декември секоја година, почнувајќи од 30 декември 2010 година.

На износот на заемот кој нема да се плати во предвидените рокови, ќе се плаќа затезна камата во висина на базичната каматна стапка на Бундесбанката, зголемена за 3% годишно.

Член 4

Македонската банка за поддршка на развојот ќе го администрира заемот во име на Република Македонија.

Заемот ќе го операционализира преку одбрани комерцијални банки од Републиката, преку кредитна линија.

Член 5

Република Македонија заемот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Отплатата на заемот ќе се врши од средствата кои ќе се формираат со отплата на заемот од страна на крајните корисници.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1850.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА
ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за угостителската и туристичката дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 април 2000 година.

Бр. 07-1739/1
20 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА
И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ**

Член 1

Во Законот за угостителската и туристичката дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 23/95), членот 10 се менува и гласи:

"Угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките информативни бироа и служби можат да работат секој работен, неделен и празничен ден.

Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време во угостителството и туризмот се уредува според видот на објектите и карактерот на работата на следниов начин:

1. Угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови) и информативните бироа и служби можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, можат да работат од 07,00 до 24,00 часот.

2.1. Просториите за исхрана и забава, кои претставуваат една градежна целина со угостителските објекти за сместување, можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

2.2. Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на објектот, во периодот од 1 јуни до 31 август можат да работат од 07,00 до 02,00 часот.

2.3. Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на објектот, во деновите петок, сабота, деновите спроти празничните денови и празничните денови можат да работат од 07,00 до 01,00 часот.

2.4. Угостителските објекти - ноќен бар, кабаре и диско клуб, кои не се во состав на угостителските објекти за сместување, можат да работат и тоа: ноќен бар и кабаре од 20,00 до 03,00 часот, а диско клубот од 18,00 до 01,00 часот.

Угостителскиот објект - диско клуб во деновите петок, сабота, деновите спроти празничните денови и празничните денови и во периодот од 1 јуни до 31 август може да работи од 18,00 до 02,00 часот.

Угостителската дејност во угостителските објекти ноќен бар, кабаре и диско клуб не може да се врши во деловна просторија која се наоѓа во колективна станбена зграда, освен ако со деталниот урбанистички план за одделни делови на населени места поинаку не е определено.

2.5. Угостителските објекти, без оглед на видот, кои се лоцирани на граничните премини, аеродроми, железнички станици и меѓуградски автобуски станици, можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

Вршителот на угостителската и туристичката дејност, самостојно го определува работното време на својот објект во согласност со своите деловни интереси, карактеристиките на подрачјето и потребите на корисниците на услугите.

Работното време од став 3 на овој член мора да биде истакнато на видно место на влезот на објектот и да е во согласност со работното време предвидено со одредбите на став 2 на овој член."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1851.

Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/ 98), а во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" број 11/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 2000
ГОДИНА ОД ХРИСТИЈАНСТВОТО**

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на 2000 години од Христијанството, се избрани:

- | | |
|---|--|
| а) за претседател
Михајло Георгиевски, | пратеник, |
| б) за членови
Горѓи Наумов, | претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници, |

- | | |
|-----------------------|------------|
| Цветан Грозданов, | академик, |
| Валентина Божиновска, | пратеник, |
| Илија Илоски, | пратеник, |
| Стефан Санџаковски, | теолог, |
| Петар Илиевски, | академик, |
| Томислав Петровски, | пратеник и |
| Јонуз Абдулаи, | пратеник. |

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1759/1
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1852.

Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" број 11/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЧЕТОК
ОТ НА ТРЕТИОТ МИЛЕНИУМ**

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на почетокот на третиот милениум, се избрани:

- | | |
|---|--|
| а) за претседател
Рубенс Наумовски, | пратеник, |
| б) за членови
Васе Манчев,
Илија Лазаров,
Александар Пандов,
Горан Пауновски, | пратеник,
пратеник,
пратеник,
електроинженер
вработен во Македонски телекомуникации, |

- | | |
|---|---|
| Благој Стојкоски,
Замир Дика,
Ристо Спанаков,
Аслан Селмани, | пратеник,
пратеник,
пратеник и
пратеник. |
|---|---|

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1760/1
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1853.

Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/ 98), а во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" број 11/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 90ГОДИНИ
ОД РАГАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА
(26 АВГУСТ 1910 ГОДИНА)**

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на 90 години од рагањето на мајка Тереза (26 август 1910 година), се избрани:

- | | |
|---|--|
| а) за претседател
Алириза Лога, | пратеник, |
| б) за членови
Марика Јорданова,
Аце Сајкоски,
Валентина Божиновска,
Илјаз Халими,
Владо Димов, | пратеник,
пратеник,
пратеник,
лекар, доцент на
Хируршката клиника,
пратеник,
пратеник и
пратеник. |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Нано Ружин,
Наталија Марковиќ-Димова,
Кастриот Хаџиреџа, | пратеник,
пратеник и
пратеник. |
|--|--------------------------------------|

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1761/1
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1854.

Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98), а во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" број 11/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 10 ГОДИНИ
ОД ПРВИТЕ ПОВЕЌЕПАРТИСКИ ИЗБОРИ
(11 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА)**

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на 10 години од првите повеќепартиски избори (11 ноември 1990 година), се избрани:

- | | |
|--|-----------|
| а) за претседател
Тито Петковски, | пратеник, |
| б) за членови
Томислав Стојановски, | пратеник, |

Горѓи Котевски, пратеник,
Александар Флоровски, пратеник,
Хисни Шакири, пратеник,
Љупчо Јордановски, директор на Ссиз-
молошката опсер-
ваторија во Скопје,
Александар Гештаковски, пратеник,
Исмет Рамадани, пратеник и
Илија Прангоски, пратеник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1762/1 Претседател
19 април 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
1855. д-р Саво Климовски, с.р.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена-
та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 април
2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР "КАВАДАРЦИ" - КАВАДАРЦИ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здра-
вствена организација Медицински центар "Кавадар-
ци" - Кавадарци, се избрани:

Илија Пемов, пратеник,
Звонко Бошков, дипл. електронинженер -
директор на РЕ - Електро-
дистрибуција - Кавадарци.
Павле Тодоровски, пратеник и
Илија Илиев, дипл. економист, вработен
во Печатницата "Даскал
Камче" - Кавадарци.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена организација - Ме-
дицински центар "Кавадарци" - Кавадарци.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1763/1 Претседател
19 април 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
1856. д-р Саво Климовски, с.р.

Врз основа на член 23 од Одлуката за организацион
и делокруг на Службата на Собранието на Република
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 24/97), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19 април 2000 година, до-
несе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За републички советници на Собранието на Ре-
публика Македонија, се именуваат:

Никола Тодоровски, виш советник на
Собранието на Република
Македонија и
Весел Весели, педагог.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1765/1 Претседател
19 април 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1857.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена-
та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 април
2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА - ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА "МОША ПИЈАДЕ" - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Здравствена-
та работна организација - Градска општа болница
"Моша Пијаде" - Скопје, се избрани:

Калинка Стојчевска, лекар,
Андреја Андрејчин, дипл. правник,
Биљал Љутвиу, пратеник и
Мевљан Тахири, пратеник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управ-
ниот одбор на Здравствената работна организација -
Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1764/1 Претседател
20 април 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1858.

Врз основа на член 97 од Законот за средното об-
разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96),
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.04.2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНО УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ" - СТРУМИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Државното земјоделско прехранбено училиште "Ди-
митар Влахов" - Струмица, што го донесе Училишни-
от одбор на седницата одржана на 9.03.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија".

Бр. 23-1025/1 Претседател на Владата
18 април 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1859.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" број 38/90 и "Службен весник на РМ" број 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Берово, се именува Драги Ролевски, новинар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1863/2
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1860.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" број 38/90 и "Службен весник на РМ" број 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО**

1. Валентина Андовска, се разрешува од вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1864/1
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1861.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. За помошник на министерот за сообраќај и врски се назначува Методија Костурски, машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/2
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1862.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. За помошник на министерот за сообраќај и врски се назначува Вецко Буревски, досегашен началник во Секторот за телекомуникации во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/3
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1863.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. Се разрешува Димче Чамуровски од должноста помошник на министерот за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/4
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1864.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. За советник на министерот за сообраќај и врски се назначува Зоран Лапевски, досегашен шеф на одсек во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/5
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1865.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. За советник на министерот за сообраќај и врски се назначува Хари Симеонов, досегашен виши советник во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/6
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1866.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. За советник на министерот за сообраќај и врски се назначува Ленка Балалоска, досегашен советник во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, распоредена во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/7
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1867.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. За советник на министерот за сообраќај и врски се назначува Суза Ангелеска, досегашен началник на одделение во Министерството за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/8
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1868.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Се разрешува Ибраим Бекири од должноста советник на министерот за сообраќај и врски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/9
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1869.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Се разрешува Маја Ортакова од должноста советник на министерот за сообраќај и врски и шеф на Кабинетот на министерот, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1646/10
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1870.

Врз основа на член 158 став 3 и 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува Маја Ортакова, досегашен советник на министерот за сообраќај и врски и шеф на Кабинетот на министерот.

2. Именованата се распоредува на работа во Министерството за сообраќај и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-571/3
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1871.

Врз основа на член 100 став 2 а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ДИМИТАР БЕРОВСКИ" - БЕРОВО

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово, се именуваат:

а) За претседател:
- Виолета Козовска, економист во "Алколоид" - Берово,

б) За членови:
- Валентина Андоновска, директор на Радио Телевизија - Берово,

- Татјана Рунтевска, доктор на медицина - Берово

в) Од редот на вработените во Домот

- Јаворка Гердовска, библиотекар,

- Блажо Пехчевски, секретар - архивар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1466/2
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1872.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "МИРКА ГИНОВА" - ДЕМИР КАПИЈА

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Мирка Гинова" - Демир Капија се именува Петар Мојсов, наставник по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1669/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1873.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА МЛАДИТЕ - ШТИП**

1. За вршител на должноста директор на Домот на младите - Штип се именува Марјан Сандев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1671/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1874.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ -
ГЕВГЕЛИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Народниот музеј - Гевгелија се именува Ангел Карајанов, наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1672/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1875.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ ВО СВЕТИ
НИКОЛЕ**

1. За вршител на должноста директор на Народниот музеј во Свети Николе се именува Стефан Данев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1673/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1876.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ
КРАЈ - ТЕТОВО**

1. За вршител на должноста директор на Музејот на тетовскиот крај - Тетово се именува Среќко Јовановски, дипл. историчар на уметноста со археологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1674/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1877.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА-
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ГЕВГЕЛИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија се именува Кита Боева, наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1675/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1878.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА
"СТРАШО ПИНЦУР" - НЕГОТИНО**

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Страшо Пинџур" - Неготино се именува Петко Ристов, наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1676/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1879.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ
НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ**

1. Снежана Мирчевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија од редот на вработените на Јавното претпријатие, поради престанок на работниот однос во Јавното претпријатие.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија од редот на вработените се именува Јелица Барутовска - Темовска, лектор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1523/2
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1880.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
"АСНОМ" - ГОСТИВАР**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "АСНОМ" - Гостивар се именува Јованка Старевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1597/2
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1881.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ЧАИР - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Панајот Гиновски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Елена Бухова,
- Јагода Коловска.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Панајот Гиновски" - Скопје се именуваат:

- Васил Пеовски, вработен во АД "Алумина" - Скопје,

- Исуф Кајоли, приватен стопанственик.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Вапцаров" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Вера Најденова,
- Љупчо Пасковски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Вапцаров" - Скопје се именуваат:

- Глигор Бајлозов, вработен во Собранието на општина Чаир,
- Гафур Жарку, професор, вработен во хуманитарна организација "Јета".

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Васил Главинов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- д-р Јелена Димитријевиќ,
- Славица Грковска.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Васил Главинов" - Скопје се именуваат:

- Љубен Вајгалевски, приватен стопанственик,

- Фаик Шабани, наставник во ОУ "Даме Груев" - Скопје.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Оливера Миовска,
- Зекирија Идризи.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - Скопје се именуваат:

- Стојан Дунимагловски, агроном,

- Кани Сахити, републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Здравковски-Пенко" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Роза Миленковска,

- Снежана Јанчевска.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Здравковски Пенко" - Скопје се именуваат:

- Сашо Русовски, вработен во Царинска управа - Царинарница - Скопје,
- Енвер Граинца, професор во ДСМУ "д-р Панче Караџов" - Скопје.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Живко Брајковски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Милош Макревски,
- Незир Ејупи.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Живко Брајковски" - Скопје се именуваат:

- Гоко Караиванов, вработен во "Бетон" - Механизација - Скопје,
- Муса Зука, професор во Гимназијата "Зеф Љуш Марку" - Скопје.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Андон Истатов,
- Стојан Пешевски.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Скопје се именуваат:

- Борче Трајановски, вработен во ЈП "Дрисла" - Скопје,

- Киро Теновски, вработен во Брза помош - Скопје.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Љубанци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Милан Смоковски,
- Јордан Рајковски.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Љубанци се именуваат:

- Убавка Топузовска, проф. по англиски јазик,
- Светлана Чаков, студент на Ветеринарниот факултет - Скопје.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во СОУ "Иднина" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ефтим Гоковски,
- Велимир Гурчиновски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во СОУ "Иднина" - Скопје се именуваат:

- Виктор Дојчиновски, правник во АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје,
- Целал Шабан, доктор на стоматологија, приватна ординација.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Лиман Каба" - с. Љуботен, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Велко Ристовски,
- Тефик Љусјани.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Лиман Каба" - с.Љуботен се именуваат:

- Абдула Мемети, приватен стопанственик с.Љуботен,
- Афет Зендели, професор по одделенска настава.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Рамиз Хамид" - Шуто Оризари, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Владимир Тодоров,
- Сами Етемов.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Рамиз Хамид" - Шуто Оризари се именуваат:

- Златко Рајковски, вработен во ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје,
- Сали Салиевски, магационер "Аеродром" - Скопје.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "26 Јули" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Борче Зенговски,
- Јусуф Сулејмани.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "26 Јули" - Скопје се именуваат:

- Мишо Василевски, советник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија,

- Ракип Дочи, професор во Гимназијата "Зеф Љуш Марку" - Скопје.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Александар Урдаревски" - Сандево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Стојан Манџуковски,

✶ Живко Станковски.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Александар Урдаревски" - Сандево се именуваат:

- Сашо Шишковски,

- Шемси Барди, наставник.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - с. Кучевиште, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Снежана Томашевска,

- Стојан Цамбаски.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - с. Кучевиште се именуваат:

- Томе Зивосовски,

- Раде Славковиќ, приватен стопанственик.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Михаљо Грамено" - с.Брест, поради истек на времето во кое се именуваани се разрешуваат:

- Исмет Салиху,

- Драги Ставревски.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Михаљо Грамено" - с. Брест, се именуваат:

- Хаљит Сејди, в.д. директор на ОУ "26 Јули" - Скопје,

- Неби Битиќ, учител во ОУ "Драга Стојанова" - ПУ. с. Чифлик.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во Основното училиште за возрасни "Макаренко" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Венцослав Младеновски,

- Февзи Авдик.

16.1. За членови на Училишниот одбор во Основното училиште за возрасни "Макаренко" - Скопје се именуваат:

- Олгица Георгиевска, книговодител во ОУ "Ацо Шопов" - н.Радишани,

- Цветат Бучи, правник.

17. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/14

4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1882.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА - ДЕБАР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - Дебар, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Баки Папинара,

- Лазо Спасовски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - Дебар се именуваат:

- Блаже Штерјовски, електротехничар во ХЕЦ - Шпиље,

- Дурим Фетаху, началник во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ - Дебар.

2. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Саид Најдени" - Дебар, се именуваат:

- Бардул Колари, град.инж. - ЈКП "Стандард" - Дебар,

- Решат Кормемети, приватен стопанственик "Мусли Компани" - Ростуше.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристе Ристески" - с.Д.Косоврасти, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Оруч Абазовски,

- Силјан Арбелски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристе Ристески" - с.Д.Косоврасти се именуваат:

- Сејдија Фазлиоски, дипл.економ., вработен во Министерството за финансии,

- Евзија Дестаноски, дипл.елек.маш.инж. вработен во "ЕМО" Охрид - Погон - Дебар.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" - Центар Жупа, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Душан Казанџевски,

- Кенан Мимиџиноски.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" Центар Жупа се именуваат:

- Нузи Шахин, доктор на медицина, вработен во ЈЗО Медицински центар - Дебар,

- Цветат Мерсоски, вработен во МВР - ПЕ - Дебар.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Неџати Зекирија" с.Коџаџик, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Гоце Јакшевски,

- Изет Шемши.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Неџати Зекирија" с.Коџаџик се именуваат:

- Иљаз Екрем,

- Изет Изет, матичар.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/15

4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1883.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Македонски Брод, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љубомир Кузманоски,

- Богоја Радески.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Македонски Брод се именуваат:

- Мирко Тренкоски, електротехничар во ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница Македонски Брод,

- Трајан Димитриоски, машински техничар.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јоаким Крчовски" - с. Манастирец, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љупче Велески,

- Горѓија Трајкоски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јоаким Крчовски" - с. Манастирец се именуваат:

- Слободан Трендафиловски, вработен во ДОО "Силика-Минерал" - Македонски Брод,

- Стојан Петковски, вработен во ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Подружница - Македонски Брод.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" с. Самоков, поради истек на времето за кое се именуваат:

- Борче Ангелкоски,
- Драгиша Златески.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Самоков се именуваат:

- Иван Трпкоски, машински техничар во ОП "Сувенир" - с. Самоков,
- Мијалче Мајоски, професор во УЦСО "Св. Наум Охридски", Македонски Брод.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - с. Пласница, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Љубомир Кузманоски,
- Енвер Саитоски.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - с. Пласница се именуваат:

- Шефкија Алиоски, машинобравар,
- Севдет Саитоски, приватен стопанственик.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/16
4 април 2000 година
Скопје
1884.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА - ШТИП

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Прке" - Штип, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Петре Ангелов,
- Натка Јорданова.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Прке" - Штип, се именуваат:

- Слободан Синев, дипл. правник,
- Зоранчо Митровски, приватен стопанственик.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Штип, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Снежана Голомеова,
- Трајче Пуздерлиски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Штип, се именуваат:

- Ристе Левков, дипл. правник,
- Тоше Ристов, директор на ЈП "Исар" - Штип.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тошо Арсов" - Штип, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Марија Грнева,
- Ленче Димова.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тошо Арсов" - Штип, се именуваат:

- Никола Донеv, вработен во Царинска управа - Царинарница Штип,

- Саша Пуздерлиска, дипл. дефектолог.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - Штип, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Олга Лозанова,
- Димитар Ристов.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - Штип, се именуваат:

- Јовица Николиќ, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар Штип,
- Душко Димитров, приватен стопанственик.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Карбинци, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Младен Митев,
- Јордан Ристов.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Карбинци, се именуваат:

- Борис Панов, вработен во ЈП "Исар" - Штип,
- Натка Тодорова.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - Штип, поради истек на времето за кое се именуваат, се разрешуваат:

- Стојанка Бреслиска,
- Кирил Јанев.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - Штип, се именуваат:

- Наталија Делева, професор во ДСУ "Јане Сандански" - Штип,

- Роберт Ефремов, машински техничар.

7. За членови на Училишниот одбор во Пионерскиот дом "Вита Поп Јорданова" - Штип, се именуваат:

- Игно Иванов, дипл. шумарски инженер,
- Трајче Мијалков, наставник во ОУ "Тошо Арсов" - Штип.

8. За членови на Училишниот одбор во Основното музичко училиште - Штип, се именуваат:

- Раде Рогожаров, актер во Народниот театар - Штип,

- Гордана Станисавова, наставник.

9. За членови на Училишниот одбор во Работничкиот универзитет "Ванчо Прке" - Штип, се именуваат:

- Маријан Цоневски, студент,
- Мише Спасов, вработен во МВР - Скопје.

10. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/17
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1885.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА - КУМАНОВО

1. За членови на Училишниот одбор во Работничкиот универзитет "Професор Мијалковиќ" - Куманово се именуваат:

- Момчило Сотировски, професор во ОМУ "Панче Пешев" - Куманово,
- Војче Трајковски, апсолвент.

2. За членови на Училишниот одбор во Центарот на детско творештво - Куманово се именуваат:

- Весна Ангеловска, наставник во ОУ "Христијан Карпош" - с. Младо Нагоричани,
- Лила Тимчевска, директор на ОУ "Светозар Марковиќ" - с. Старо Нагоричани.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Пчиња, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Злате Илиевски,
- Слободан Тодоровски.

3.1 За членови од Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Пчиња се именуваат:

- Јове Стојановски, вработен во ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово,

- Зоран Милановски, дипл. технолог-металург.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Магдалена Антова" - с. Карпош, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Вердин Волчевски,
- Димитар Трајковски.

4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Магдалена Антова" - с. Карпош се именуваат:

- Оливера Димитријевска, директор на РУ "Професор Милановски" - Куманово,

- Спасо Поповски, директор на ОУ "Кочо Рацин" - Куманово.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "11 Октомври" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Данчо Захариев,
- Слободан Ковачевски.

5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "11 Октомври" - Куманово се именуваат:

- Јасмина Стојмановиќ, вработена во Министерството за финансии ПЕ - Куманово,

- Миливој Пиригов, директор на ДСУ "Киро Бурназ" - Куманово.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Светозар Марковиќ" - с. Старо Нагоричани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Зоран Ѓорик,
- Петар Каранфиловиќ.

6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Светозар Марковиќ" - с. Старо Нагоричани се именуваат:

- Аце Русевски, директор на Спортска сала - Куманово,

- Зоран Јакимовски, директор на ОУ "Браќа Рибар" - с. Табановце.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - с. Драгоманце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Борко Антевски,
- Жарко Димитријевиќ.

7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - с. Драгоманце се именуваат:

- Сашо Јовановски, вработен во ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Подружница Куманово,

- Елизабета Цветковска, наставник.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - с. Бајловце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Живко Бојковски,
- Ѓорѓи Денковски.

8.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - с. Бајловце се именуваат:

- Трајко Младеновски,

- Слободанка Петревска, вработена во ОУ "Толи Зордумис" - Куманово.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - с. Младо Нагоричани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Милош Алексовски,
- Борис Димовски.

9.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - с. Младо Нагоричани се именуваат:

- Весна Зафировска, наставник во ОУ "Климент Охридски" - с. Пчиња,

- Сениша Саздовски, наставник во ОУ "Браќа Рибар" - с. Табановце.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Миле Стојменовиќ,
- Маре Костовска.

10.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово се именуваат:

- Богољуб Илиевски, вработен во Министерството за финансии - ПЕ - Куманово,

- Ацо Божиновски, директор на ОУ "Толи Зордумис" - Куманово.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Миодрaг Зафировски,
- Тоде Илиќ.

11.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово се именуваат:

- Лилјана Петрушевска, директор на ДСУ "Перо Након" - Куманово,

- Трајко Јакимовски, директор на ОУ "М. Антова" - с. Карпош.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ангеле Величковски,
- Славе Димковски.

12.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - Куманово се именуваат:

- Воин Димковски, началник во Министерството за финансии - ПЕ - Куманово,

- Јадранка Милановска, началник на Одделението - Куманово при Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горан Митевски,
- Владо Томовски.

13.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Куманово се именуваат:

- Зоран Јанушевски, заменик шеф на Царинарницата - Куманово,

- Тања Поп-Арсова, професор во ДСУ "Перо Након" - Куманово.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Миле Арсовски,
- Гоце Јакимовски.

14.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Карпош" - Куманово се именуваат:

- Елизабета Симоновска, директор на Центарот за детско творештво - Куманово,

- Живко Цветковски, директор на ОУ "Кирил и Методиј" - с. Орашец.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Толи Зордумис" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Перо Величковски,
- Сали Керими.

15.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Толи Зордумис" - Куманово се именуваат:

- Зоран Величковски, референт во Министерство за одбрана,

- Горе Костадиновски, професор во ДСУ "Наце Буѓони" - Куманово.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Орашец, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Слободанка Станојковска,
- Драгољуб Митрички.

16.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Орашец се именуваат:

- Гојко Гроздановски, вработен во ЗИК-Куманово,

- Драгутин Курчински, вработен во ЗИК-Куманово.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Рибар" - с. Табановце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Адем Бајрами,
- Изаим Нуредини.

17.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Рибар" - с. Табановце се именуваат:

- Сашо Димковски, директор на ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово,

- Зоран Цветковски, дипл. правник.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Романовце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Јорданче Јовановски,
- Исмаил Исмаили.

18.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Романовце се именуваат:

- Горан Зарковски,
- Ирфан Мемети.

19. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Карпош" - с. Умин Дол, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Борко Стојановски,
- Раде Цветковиќ.

19.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Карпош" - с. Умин Дол се именуваат:

- Владо Јакимовски, директор на ОУ "Христијан Карпош" - с. Драгоманце,

- Усамедин Алили, професор во ДСУ "Наце Буѓони" - Куманово.

20. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Которка" - с. Клевовце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Зоран Димитриевски,
- Радмила Јовановска.

20.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Которка" - с. Клевовце се именуваат:

- Срѓан Стојмановски, професор во ОУ "Христијан Карпош" - с. Драгоманце,

- Горан Томовски, професор во ДСУ "Киро Бурназ" - Куманово.

21. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - с. Лопате, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Стево Смиљковиќ,
- Белги Шахини.

21.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - с. Лопате се именуваат:

- Аднан Ибраими, вработен во Министерството за финансии ПЕ - Куманово,

- Теута Бектеши, доктор на медицина, приватна ординација.

22. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Рилиндија" - с. Лојане, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Адем Бајрами,
- Изаим Нуредини.

22.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рилиндија" - с. Лојане се именуваат:

- Бекир Сакипи, професор во ДСУ "Наце Буѓони" - Куманово,

- Агим Рамони, приватен стопанственик.

23. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Фанк Коница" - с. Слупчане, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Кемал Сакипи,
- Шукри Исуфи.

23.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Фанк Коница" - с. Слупчане се именуваат:

- Рецаил Исаили, директор на ЈП за берзанско работење "Агро-берза" - Скопје,

- Бејтула Исени, вработен во сервис "Троча".

24. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Дитурџија" - с. Липково, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Мустафа Белиу,
- Мухамед Селмани.

24.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дитурџија" - с. Липково се именуваат:

- Имер Даути, вработен во Тутунов комбинат-Куманово,

- Садула Дураки, професор во ДСУ "Наце Буѓони" - Куманово.

25. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Антон Зако Чајупи" - с. Отља, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ариф Арифџи,
- Илјаса Али.

25.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Антон Зако Чајупи" - с. Отља се именуваат:

- Рамадан Алиу, вработен во ЗИК - Куманово,
- Исак Абазџи, советник во Советот на општина Липково.

26. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Култура" - с. Матејче, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Газменд Ганиу,
- Етем Џељадџи.

26.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Култура" - с. Матејче се именуваат:

- Рагим Исуфи, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи - Куманово,

- Фуат Азизџи, професор во ДСУ "Наце Буѓони" - Куманово.

27. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Назми Малиќи,
- Демуш Бајрами.

27.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - Куманово се именуваат:

- Веби Исмаил, раководител на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Подружница Куманово,

- Шабан Демир.

28. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - Куманово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Али Далџи,
- Адем Зекири.

28.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - Куманово се именуваат:

- Башким Османи, заменик на директорот на ЈП "Македонска радиодифузија" - Скопје,

- Кани Алиу, помошник на министерот за труд и социјална политика.

29. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јероним Де Рада" - с. Черкези, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Фериз Дервиши,
- Таџеди Есапи.

29.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јероним Де Рада" - с. Черкези се именуваат:

- Елмаз Малиќи, советник,
- Идриз Адеми, професор во Гимназијата "Гоце Делчев" - Куманово.

30. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/18

4 април 2000 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,

Љубчо Георгиевски, с.р.

1886.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство-Единство" - Гостивар, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Љубе Ѓорѓиески,
- Аљи Селими.
- 1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - Гостивар се именуваат:
 - Душан Гогоски, вработен во Министерството за финансии ПЕ - Гостивар,
 - Абдула Фетаху, вработен во ЦСНО "Злате Малакоски" - Гостивар.
- 2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" - Гостивар, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Цветанка Бошкоска,
 - Емин Демири.
- 2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" - Гостивар се именуваат:
 - Земри Беќири, вработен во ОУ "Јехона" - Гостивар,
 - Вилдан Мемеги, вработен во Електродистрибуција - Гостивар.
- 3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Гостивар, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Томче Тодороски,
 - Неим Селмани.
- 3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Гостивар се именуваат:
 - Јамин Синани,
 - Цане Гурчиноски.
- 4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Јовановски" - Гостивар, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Ефто Гурчиновски,
 - Орхан Ризвани.
- 4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Јовановски" - Гостивар се именуваат:
 - Бурим Копроли, наставник во ОУ "Моша Пијаде" - Гостивар,
 - Радмила Милошеска, вработена во Министерството за финансии, ПЕ - Гостивар.
- 5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Фаик Коница" - с. Дебреша, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Сами Алија,
 - Фатмир Капроли.
- 5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Фаик Коница" - с. Дебреша се именуваат:
 - Агим Селмани,
 - Ресул Хамити.
- 6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Чеде Филипovski" - с. Врлчиште, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Седат Аручи,
 - Ружа Танеска.
- 6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Чеде Филипovski" - с. Врлчиште се именуваат:
 - Газим Ислами,
 - Борче Исаоски.
- 7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јехона" - с. Добридол, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Хетем Адеми,
 - Хасан Хода.
- 7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јехона" - с. Добридол, се именуваат:
 - Фаик Дрвиши, вработен во Министерството за одбрана, ПЕ - Гостивар,
 - Јакуп Јакупи.
- 8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - с. Неготино, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Бајрам Јусуфи,
 - Хасам Авзија.
- 8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - с. Неготино се именуваат:
 - Мустафа Ебиби, приватен стопанственик,
 - Зекирија Амза.
- 9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - с. Жировница, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Иса Зекири,
 - Јосиф Милчески.
- 9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - с. Жировница се именуваат:
 - Љатиф Пајковски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Фатон Беќири, приватен стопанственик.
- 10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Градец" - с. Градец, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Кадри Кајрули,
 - Несет Даути.
- 10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Градец" - с. Градец се именуваат:
 - Дехар Авзиу, вработен во Медицинскиот центар, Гостивар,
 - Невзат Бајрами, вработен во ОУ "Наим Фрашери" - с. Неготино.
- 11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Прпарими" - с. Чеграње, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Зуди Емини,
 - Мусли Селмани.
- 11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Прпарими" - с. Чеграње се именуваат:
 - Бурханедин Целадини, приватен стопанственик,
 - Мегди Хајдари, наставник во ОУ "Моша Пијаде" - Гостивар.
- 12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Злате Дамјаноски" - с. Вруток, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Сабедин Даути,
 - Добре Настески.
- 12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Злате Дамјаноски" - с. Вруток, се именуваат:
 - Музафер Османи, вработен во Телеком, Гостивар,
 - Сулејман Сулејмани, вработен во ОУ "Моша Пијаде", Гостивар.
- 13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гон Бузуку" - с. Србиново, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Шериф Алиу,
 - Асип Велиу.
- 13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гон Бузуку" - с. Србиново се именуваат:
 - Луан Велиу, приватен стопанственик,
 - Цезми Емре.
- 14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Денче Дејаноски", Маврови Анови, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Томче Ѓорѓески,
 - Раде Симески.
- 14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Денче Дејаноски", Маврови Анови се именуваат:
 - Антон Смилески, приватен стопанственик,
 - Фејзули Сабина.
- 15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ѓорѓи Пулески" - с. Ростуше, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Беќир Аднани,
 - Емрум Исмет.
- 15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ѓорѓи Пулески" - с. Ростуше се именуваат:
 - Агим Неџири, доктор на медицина во с. Ростуше,
 - Душко Делиоски, приватен стопанственик.
- 16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - с. Скудриње, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:
 - Ајдини Атим,
 - Камбери Гафур.
- 16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - с. Скудриње се именуваат:

- Шабан Исмаили, приватен стопанственик,
- Цафери Ахмет, приватен стопанственик.

17. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/19
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1887:

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Владо Митревски,
- Стојанка Ристевска.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Скопје се именуваат:

- Весна Дамчевска-Илиевска, директор на ОУ "Св.Климент Охридски" - Скопје,
- Весна Велјановска-Миладинова, професор во ДУФК "М.М.-Брицо" - Скопје.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Неделковски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Љупка Будимова,

- Кирил Бабамов.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Неделковски" - Скопје се именуваат:

- Софче Димитрова, професор во ОУ "Ј.Х.Песталоци" - Скопје,

- Бранка Илиевска, судија во Основниот суд Скопје II - Скопје.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- д-р Зоран Стојановски,
- Марија Тасевска.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Скопје се именуваат:

- Анита Новева, дипл.град.инж. во ЈП ЕСМ-Сектор за развој и инвестиции - Скопје,

- Русе Костовски, вработен во Министерството за одбрана.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Миладинов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Снежана Јанкуловска,
- Мирјана Поповска.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Миладинов" - Скопје се именуваат:

- Ристо Белов, вработен во Македонски фолклор - Скопје,

- Марија Лазовска, вработена во Промет-тутун - Скопје.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ј.Х.Песталоци" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Иванчо Вучевски,
- Климе Кајмаковски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ј.Х.Песталоци" - Скопје се именуваат:

- Маргарита Пешева, дипл.инж.арх. во ЕУ - ПА "Медика" - Скопје,
- Панта Христовски, дипл.инж.арх. - "Бетон" - АД - Скопје.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "11 Октомври" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Рајна Ставревска,
- Томе Алексовски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "11 Октомври" - Скопје се именуваат:

- Борче Стефановски, дипл.економист,
- Весна Шуркова, директор на ОУ "Кочо Рацин" - Скопје.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тефејуз" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Али Кубур,
- Илиаз Абдулаху.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тефејуз" - Скопје се именуваат:

- Адер Иметовска, помошник на министерот за образование,
- Сали Сали, помошник на секретарот на Владата на Република Македонија.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Цветан Димов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Лефа Прентовска,
- Марица Величковска.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Цветан Димов" - Скопје се именуваат:

- Марија Минова, директор на ОУ "Коле Неделковски" - Скопје,

- Хазби Топјани, наставник во ОУ "Наим Фраше-ри" - ПУ с. Моране.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јане Сандански" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Митре Илиевски,
- Енвер Мифтари.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јане Сандански" - Скопје се именуваат:

- Веби Рамадани,
- Невин Агор, директор на ОУ "Тефејуз" - Скопје.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Русанка Стражевска,
- Мирко Стефановски.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - Скопје се именуваат:

- Благој Сарагинов, дипл.технолог,
- Васка Стефановска, дипл.економист, вработена во Комерцијална банка - АД - Скопје.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Лирија" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Мехди Рахмани,
- Мухиедин Сејфулаи.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Лирија" - Скопје се именуваат:

- Фаик Гони, цаставник во ОУ "Ј.К.Цинот" с. Колчани,

- Флора Љатифи, доктор на медицина.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Весна Дамчевска-Илиевска,
- Бујар Азизи.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Скопје се именуваат:

- Абдула Самакова,
- Пунторије Зиба, наставник во ОУ "Јане Сандански" - Скопје.

13. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/20
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1888.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
- ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Петровец, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Нада Николовска,
- Трајко Ангелов.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Петровец, се именуваат:

- Зоран Ѓорѓиевски,
- Милован Божиновски.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - с. Коњаре, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Љубе Јовановски,
- Насер Амети.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - с. Коњари, се именуваат:

- Ицо Величковски,
- Стојче Георгиевски, автоелектричар.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристо Крле" - с. Кадино, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Ѓочо Ѓориф,
- Антонио Делиниколов.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристо Крле" - с. Кадино, се именуваат:

- Наташа Андевска, град. техничар,
- Кире Димитриевски, електротехничар.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Његош" - Колонија Идризово, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Слободан Цартовски,
- Крсте Василевски.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Његош" - Колонија Идризово, се именуваат:

- Томе Трајковски,
- Петар Божидар.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Миладиновци, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Јовица Стефановски,
- Нешо Станојковски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Миладиновци, се именуваат:

- Предраг Бојковски, маш. инж.,
- Миле Стојановски, началник во Министерството за труд и социјална политика - ПЕ - Гази Баба.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - нас. Илинден, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Драган Николовски,
- Благоја Атанасовски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - нас. Илинден, се именуваат:

- Драги Ангеловски, маш. техничар,
- Љупчо Георгиевски, сообраќаен техничар.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Мирослава Маринковиќ,

- д-р Гоце Василевски.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - Скопје, се именуваат:

- Нада Маневска, дипл. правник,
- Стево Лакордов, маш. техничар.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Глигор Прличев" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Александра Масин,
- Марија Карцовска.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Глигор Прличев" - Скопје, се именуваат:

- Панче Ковачев, началник во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ - Гази Баба,

- Благоја Индовски, маш. техничар.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Дане Крапчев" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Драган Николовски,
- Благоја Атанасовски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дане Крапчев" - Скопје, се именуваат:

- Љубинка Маџовска, дипл. екон.,
- Максимија Митрова, економист.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - нас. Маџари, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Светлана Брашнарска,
- Слободанка Павлова.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - нас. Маџари, се именуваат:

- Александра Трајковска, дипл. правник,
- Зоран Коцевски.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наум Наумовски - Борче" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Мирослав Бошковиќ,
- Никола Спасовски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наум Наумовски - Борче" - Скопје, се именуваат:

- Јорданчо Вељановски, дипл. маш. инж.,
- Гордана Митковска, дипл. технолог.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Јоџиќ" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Катерина Василевска,
- Славчо Хаџи-Арсов.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Јоџиќ" - Скопје, се именуваат:

- Андрејко Петковски, приватен стопанственик,
- Ратко Илиевски, пензионер.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "25 Мај" - Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Миле Величковски,
- Беќири Музафери.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "25 Мај" - Скопје, се именуваат:

- Насер Синани,
- Ајет Реџеми, електротехничар.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стајковци, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Крсто Трпковски,
- Добре Ѓорѓиев.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стајковци, се именуваат:

- Живко Зафировски, раководител во ХЕПОС МЗТ" - Скопје,
- Богданчо Смилевски, приватен стопанственик.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наум Охридски" - с. Булачани, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Александар Домлевски,
- Цане Димовски.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наум Охридски" - с. Булачани, се именуваат:

- Благојче Трпковски,
- Љубе Трпковски, маш. техничар.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крум Тошев" - с. Трубарско, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Јордан Илиевски,
- Драгица Муцевска.

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крум Тошев" - с. Трубарско, се именуваат:

- Панче Костовски, референт во "Окта" - Скопје,
- Драгица Димитриева, екон. техничар.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Арачиново, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Чедомир Поповски,
- д-р Аслан Селмани.

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Арачиново, се именуваат:

- Ваид Нухиу, приватен стопанственик,
- Раиф Хамити, наставник во ОЗ "25 Мај" - Скопје.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - с. Грушино, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Наим Ајдари,
- Иса Зекири.

18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - с. Грушино, се именуваат:

- Риза Мухареми, дипл. рударски инж.,
- Ракип Мамути.

19. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/22
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1889.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Тодоровски - Карпош" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Загорка Георгиевска,
- Олга Поповска.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христијан Тодоровски - Карпош" - Скопје се именуваат:

- Лилјана Глигоровска, вработена во Министерството за финансии ПЕ - Карпош,
- Сребре Каранфиловски, дипл. елек. инж.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Циривири - Трена" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Марија Хроват,
- Руска Карајновиќ.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Циривири - Трена" - Скопје, се именуваат:

- Евангија Стојановска, аналитичар, - планер во "Годел" - Скопје,
- Видоје Цветковски, педагог во ОУ "Карпош" - Скопје.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Лазо Трповски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Томе Каранфиловски,
- Љубе Бишковски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Лазо Трповски" - Скопје, се именуваат:

- Хилда Ефтимова, дипл. правник,
- Виолета Горѓиева, психолог во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Поп Арсов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јордан Дудевски,
- Анита Шојчева.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Поп Арсов" - Скопје, се именуваат:

- Томе Гурчилов, вработен во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ Карпош,
- Розалинка Симоноска, психолог во ОУ "Мирче Ацев" - Скопје.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Војдан Чернодрински" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Томе Гурчилов,
- Мице Мицевски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Војдан Чернодрински" - Скопје, се именуваат:

- Маринчо Митревски, дипл. правник,
- Владо Дунимагловски, помошник на директорот во ОУ "Вера Циривири - Трена" - Скопје.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Владо Тасевски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Аргилула Санева,
- Наташа Бундалевска.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Владо Тасевски" - Скопје, се именуваат:

- Елена Макеларска, вработена во Министерството за труд и социјална политика - ПЕ Карпош,
- Јадранка Марас, психолог во ОУ "Вера Циривири - Трена" - Скопје.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јан Амос Коменски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јадранка Кунгуловска,
- Мариета Петроска.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јан Амос Коменски" - Скопје, се именуваат:

- Загорка Георгиевска, дипломиран правник,
- Милка Ивановска, педагог во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Тонка Дилевска,
- Емин Рустеми

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство" - Скопје, се именуваат:

- Милка Филимановска, педагог во ОУ "Мирче Ацев" - Скопје,
- Камил Хаџиу, наставник во ОУ "Дрита", с.Рашче.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Славка Павловска,
- Видоје Цветковски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје, се именуваат:

- Благоја Блажевски, социолог во ОУ "Емин Дураку" - Скопје.

- Сергеј Андреевски, вработен во Културно информативен центар "Моша Пијаде" - Скопје.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Мице Мицевски,
- Василка Тошева.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - Скопје, се именуваат:

- Бобан Јосифовски, секретар во Сојузот за грижи на децата на град Скопје,
- Василка Гошева, педагог во ОУ "Димитар Беровски" - Скопје.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Горче Петров" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Димитар Клифов,
- Лидија Перчинкова.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Горче Петров" - Скопје, се именуваат:

- Миладин Стратиев, вработен во "Технометал" - Скопје,
- Мирче Филименовски, раководител во "Просветно дело" - Скопје.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар П.Г. Беровски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- д-р Новица Велјановски,
- Трајан Николовски.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар П.Г. Беровски" - Скопје, се именуваат:

- Елена Марковиќ, дипломиран правник,
- Мирче Блажевски, економски техничар.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Борис Кидрич" - с.Сарај, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Баки Баки,
- Ризван Сулејмани.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Борис Кидрич" - с.Сарај, се именуваат:

- Абдулмахир Рамадани, педагог во ОУ "Фаик Коница" с.Радуша,
- Славка Алексоска, педагог во ОУ "Горче Петров" - Скопје.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Ратко Боцевски,
- Милан Момировски.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Скопје, се именуваат:

- Ванчо Тасев, дипл.правник,
- Виолета Ристовска, професор во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јоаким Крчовски" - с.Волково, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Љубе Ристевски,
- Благоја Блажевски.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јоаким Крчовски" - с.Волково, се именуваат:

- Трајко Велков, дипл.правник,
- Насер Мифтари, наставник во ОУ "Јордан Константинов - Цинот" - с.Количани.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Емин Дураку" - с.Буковиќ, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Махир Зибер,
- Ариф Шабани.

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Емин Дураку" - с.Буковиќ, се именуваат:

- Изет Ибраими, наставник во ОУ "Пашко Васа" - Групчин,

- Газмен Бајрами.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Дрита" - с.Рашче, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Имер Јакупи,

- Мустафа Бериша.

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дрита" - с.Рашче, се именуваат:

- Мустафа Баки, наставник во ОУ "А.С.Макаренко",
- Рамадан Сејфула, директор на ОУ "Сами Фрашери" - с.Глумово.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Фаик Коница" - с.Радуша, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Хемзи Џафери,
- Хасан Рамадани.

18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Фаик Коница" - с.Радуша, се именуваат:

- Фадиљ Ебиби, директор на ОУ "Бајрам Шабани" - с.Кондово,
- Насер Рамадани, заменик на директор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.

19. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - с.Кондово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Агим Фазлиу,
- Хазби Нуредини.

19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бајрам Шабани" - с.Кондово, се именуваат:

- Фета Ибраими, наставник на ОУ "Сами Фрашери" с.Глумово,
- Фадиљ Мамути, директор на ОУ "Фаик Коница" - с.Радуша.

20. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Сами Фрашери" - с.Глумово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Џељал Јакупи,
- Удаи Ахмети.

20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сами Фрашери" - с.Глумово, се именуваат:

- Исни Јакупи, професор во гимназијата "Зеф Љуш Марку" - Скопје,
- Ахмет Селмани, новинар во весникот "Фљака е влазеримит".

21. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ибе Паликуќа" - с.Бојане, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Беџет Беџети,
- Хамит Баки.

21.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ибе Паликуќа" - с.Бојане, се именуваат:

- Мубедин Бајрами, наставник во "Емин Дураку",
- Фадис Шабани, наставник во ОУ "Пашко Васа" - с.Групчин.

22. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Аврам Писевски" - с.Бардовци, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Лујза Николовска,
- Милка Ивановска.

22.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Аврам Писевски" - с.Бардовци, се именуваат:

- Каралампи Крстевски, машински техничар,
- Петре Божиновски, вработен во Макпетрол АД - Темко - Скопје.

23. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тихомир Милошевски" - с.Ново Село, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Чедо Шопкиќ,
- Стефан Стојановски.

23.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тихомир Милошевски" - с.Ново Село, се именуваат:

- Лазар Матевски, професор во ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје,
- Славчо Трпевски, вработен во Тутунски комбинат - Скопје.

24. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

1890.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кузман Јосифовски - Питу" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Петар Ивановски,
- Зоран Георгиевски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосифовски-Питу" - Скопје се именуваат:

- Димче Темелковски, вработен во ЈП "Дрисла" - Скопје,

- Трипун Димовски.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Горгија Пулевски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Томе Брониковски,
- Драго Стојанов.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Горгија Пулевски" - Скопје се именуваат:

- Љубица Јанкоска, професор во ДСУТУ "Марија Кири Склодовска" - Скопје,

- Благоја Наутлиев, сообраќаен техничар.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Македонски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Мирослав Богевски,
- Гена Маркова.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Македонски" - Скопје се именуваат:

- Евгенија Марковска, професор во пензија,
- Бранко Петревски, екон.техничар во АД "Жито-Лукс" - Скопје.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Лазо Ангеловски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Снежана Андреевска,
- Јордан Кузманов.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Лазо Ангеловски" - Скопје се именуваат:

- Снежана Стефановска, дипл.биохемичар,
- Климент Стоилов, хемиски техничар.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Марко Цепенков" - Станица Зелениково, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Кадрија Лековик,
- Драгољуб Трајковски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Марко Цепенков" - Станица Зелениково се именуваат:

- Борис Кузмановски, машински техничар,
- Борис Блажевски.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Драга Стојановска" - с. Ракотинци, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јонче Дудуловски,
- Хамди Мустафа.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Драга Стојанова" - с. Ракотинци се именуваат:

- Кире Горевски,
- Стојче Крстевски.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Партеније Зографски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Владо Николовски,
- Снежана Теодосиевска - Јордановска.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Партеније Зографски" - Скопје се именуваат:

- Киро Трпков, економски техничар,

- Благоја Степановски, сообраќаен инженер во ЈП "Македонија пат" - Скопје.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Трајко Горчевски,
- Иванка Соломонова.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Скопје се именуваат:

- Трајко Божинов, економски техничар,
- Васе Канзуров, студент на Правниот факултет - Скопје.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с.Г. Лисиче, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Новко Груевски,
- Киро Николовски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с.Г. Лисиче се именуваат:

- Трајан Горгиевски,

- Лена Крстевска, наставник во ОУ "Рајко Жинзифов" - нас. Драчево.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јордан Ангеловски,
- Гито Ивановски.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје се именуваат:

- Елена Дејанова, дипл. економист,
- Слободан Димовски, приватен стопанственик.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Круме Кепевски" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Надежда Иванова,
- Хари Стојановски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Круме Кепевски" - Скопје се именуваат:

- д-р Панче Јовановски, вработен во Стопанската комора на Македонија,

- Елида Чиковска - Андонова, дипломиран правник.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Лазо Бетински,
- Сезаир Реџелагиќ.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Скопје се именуваат:

- Горан Јаневски, електротехничар,
- Ивица Блажевски, земј.техничар.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во СОУ "д-р Златан Сремац" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Марија Камчева,
- Верка Стојмирова.

13.1. За членови на Училишниот одбор во СОУ д-р "Златан Сремац" - Скопје се именуваат:

- Димче Темелковски,
- Љупчо Трајчев, дипл.електр.инж.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Љубен Лапе" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Зоран Салатиќ,
- Никола Србиновски.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Љубен Лапе" - Скопје се именуваат:

- Елизабета Годоровска, адвокат,
- Никола Младеновиќ, вработен во Министерство за образование.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Драчево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Милка Десковска,
- Мирко Србиновски.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Драчево се именуваат:

- Снежана Георгиевска, професор во УСО "Браќа Миладиновци" - Скопје,

- Маре Димевска, наставник во ОУ "Рајко Жинзифов" - нас. Драчево.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кузман Шапкарев" - нас. Драчево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љубиша Зивковски,

- Петар Петров.

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кузман Шапкарев" - нас. Драчево се именуваат:

- Гордана Трајковска, наставник во ОУ "Кл. Охридски" - с. Драчево,

- Горѓи Миленковски, дипл. правник.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - нас. Драчево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Илија Гаревски,

- Васко Радевски.

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - нас. Драчево се именуваат:

- Лидија Димовска, новинар,

- Мануела Марковска, одд. наставник.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - с. Студеничани, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Исмаил Исмаили,

- Узаир Сулејмани.

18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - с. Студеничани се именуваат:

- Цвдет Тахири,

- Узаир Сулејмани, приватен стопанственик.

19. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Алија Авдовиќ" - с. Батинци, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Нездип Бачевац,

- Атми Вејсели.

19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Алија Авдовиќ" - с. Батинци се именуваат:

- Кадри Рушиди,

- Ајет Биљали.

20. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јордан Константинов - Џинот" - с. Количани, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Сали Аким,

- Симе Цветковски.

20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јордан Константинов - Џинот" - с. Количани се именуваат:

- Ибраим Фејзулаи,

- Керим Шани.

21. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Невена Георгиева - Дуња" - Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Блашко Веселиновски,

- Љубиша Каракушев.

21.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Невена Георгиева - Дуња" - Скопје се именуваат:

- Мирослав Тасевски, професор по географија,

- Светлана Аџигогова - Корунувска, наставник во

ОУ "Климент Охридски" - Скопје.

22. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/24
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1891.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА - СТРУМИЦА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Алекса Алифкин,

- Јосиф Иванов.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Струмица, се именуваат:

- Митко Брдаров, вработен во АДОР "Македонија" - Струмица,

- Жарко Ристов, дипл. економист.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Вапцаров" - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Миле Попов,

- Васил Зимбаков.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Вапцаров" - Струмица, се именуваат:

- Митко Пијаманов, вработен во ЈП "Комуналец" - Струмица,

- Никола Иванов, електротехничар во "Електродистрибуција" - Струмица.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Сандо Масев" - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Стојан Новоселски,

- Перо Узунов.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сандо Масев" - Струмица, се именуваат:

- Мирче Гошев, вработен во Министерството за труд и социјална политика - ПЕ Струмица,

- Васе Ширков, вработен во Управата за јавни приходи - ПЕ - Струмица.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Цветанка Иванова,

- Кире Ивчев.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Моша Пијаде" - Струмица, се именуваат:

- Мени Ушакова, вработена во Управата за јавни приходи - ПЕ - Струмица,

- Марија Кирова, вработена во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа - Струмица.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Герас Цунев" - с. Просениково - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Ленче Крстевска,

- Илија Спасов.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Герас Цунев" - с. Просениково - Струмица, се именуваат:

- Зоран Трајков,

- Димитар Котев.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Муртино - Струмица, поради истек на времето за кое се именуваани, се разрешуваат:

- Алекса Смилков,

- Трајче Тренчевски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Муртино - Струмица, се именуваат:

- Бранко Ѓорѓиев, приватен стопанственик,

- Никола Милчев, вработен во "Цар Самоил" - Бана Банско.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Иловица - Струмица, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Стојан Балциев,
- Перо Костадинов.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Иловица - Струмица, се именуваат:

- Димитар Јовчев, вработен во Управата за внатрешни работи - Струмица,
- Алекса Мијалски, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ - Струмица.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мануш Турновски" - Ново Село - Струмица, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Љупчо Гелев,
- Митко Костов.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мануш Турновски" - Ново Село - Струмица, се именуваат:

- Васе Папуљев, приватен стопанственик,
- Владо Златанов, наставник.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Ново Село - Струмица, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Томе Георгиев,
- Ивица Павловски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Ново Село - Струмица, се именуваат:

- Костадинка Чачкова, доктор на стоматологија, приватна ординација,
- Александар Папуљев, вработен во ЈП "Комуна" - Ново Село.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Вељуса - Струмица, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Стојан Михов,
- Иван Стојменов.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Вељуса - Струмица, се именуваат:

- Ристо Тасев, наставник во ОУ "Моша Пијаде" - Струмица,
- Живко Пасев, вработен во ЈП "Комуналсц" - Струмица.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Дабиља, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Жарко Атанасов,
- Ванчо Велков.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Дабиља, се именуваат:

- Ристо Јанев, вработен во "Електрр Струмица" - Струмица,
- Зула Партинова, наставник.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Босилово, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Ване Георгиев,
- Ристо Митев.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Босилово, се именуваат:

- Кољо Мијалски, вработен во "Фогустпромет" - Ново Село,
- Бошко Николов, вработен во ДСУ "Никола Карев" - Струмица.

13. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Куклиш, се именуваат:

- Кире Христов,
- Атанас Атансов.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Василево, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- Бранко Андонов,
- Ристо Даов.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Василево, се именуваат:

- Боби Николов,
- Васил Трендов.

15. За членови на Училишниот одбор во ОМУ "Боро Цони" - Струмица, се именуваат:

- Ленче Туманова, наставник во ОУ "Сандо Масев" - Струмица,
- Глигор Божијанов, вработен во Локалната самоуправа на општина Струмица.

16. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/21
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1892.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОС- НОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА - РАДОВИШ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Орце Николов" с. Ињево - Радовиш, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Мите Стојменов,
- Славе Тодоров.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Орце Николов" с. Ињево-Радовиш се именуваат:

- Трајчо Илиев, дипл. електро инженер,
- Јагода Ристова, доктор на медицина, вработена во ЈЗО Здравствен дом - Радовиш.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" с. Конче-Радовиш, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Стојче Ристов,
- Васе Ристов.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" с. Конче - Радовиш се именуваат:

- Стојан Лазаров, дипл.технолог,
- Јосиф Ангелов, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ Радовиш.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/25
4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1893. -

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" с. Бач, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горѓи Ивановски,
- Анфелко Поповски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" с. Бач се именуваат:

- Пандо Петковски, директор за инвестиции и развој во "РЕК" - Битола,
- Пеце Мицевски, референт за обезбедување во ДД "Шеќерана" - Битола.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Ангелевски" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Мирче Костовски,
- Соколе Штрковски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Ангелевски" - Битола се именуваат:

- Љупчо Савевски, судија во Основниот суд - Битола,
- Трајче Митревски, вработен во ПП "Иднина" - Битола.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" - с. Бистрица, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Владо Кајчиновски,
- Душко Поповски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" с. Бистрица се именуваат:

- Јован Ташевски, вработен во "Социјален борец" - Битола,
- Кире Гроздановски, вработен во АД "Монтинг" - Битола.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Трајан Белев" - с. Цапари, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Лековски,
- Цане Наумовски.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Трајан Белев" - с. Цапари се именуваат:

- м-р Александар Делов, директор на ХМС "Стрежево" - Битола,
- Антонио Сиваков.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Добрушево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Јосифовски,
- Ристе Митановски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Добрушево, се именуваат:

- Љупчо Богдановски, вработен во "РЕК" - Битола,
- Лилјана Марковска.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Александар Турунцев" - с. Кукуречани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Љупчо Белокозовски,
- Драги Шабевски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Александар Турунцев" с. Кукуречани се именуваат:

- Тоде Велевски,
- Пеце Јовчевски, сопственик на Туристичка агенција во с. Кукуречани.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" с. Ивањевци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Душан Мартиновски,
- Драги Недановски.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" с. Ивањевци се именуваат:

- Тоде Лазаровски, индивидуален земјоделски производител од с. Ивањевци,
- Цане Мурговски.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Славко Лумбарковски" - с. Новаци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Владо Аврамовски,
- Славе Стефановски.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Славко Лумбарковски" - с. Новаци се именуваат:

- Трајан Мицевски, пензионер од с. Новаци,
- Живко Апостоловски, од с. Рибарци.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Оливера Василева,
- д-р Александар Стерјевски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола се именуваат:

- Павле Димитровски, вработен во Фондот за здравствено осигурување - ПЕ Битола,
- Пеце Стојановски, вработен во Фондот на пензи-ското и инвалидско осигурување - ПЕ Битола.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Елпида Караманди" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Борче Неделковски,
- Добре Петровски.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Елпида Караманди" - Битола се именуваат:

- Абдула Алиевски, дипл. правник, вработен во УВР - Битола,
- Борче Стојановски, директор на ОУ "Горѓи Сугарев" - Битола.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ д-р "Трифун Пановски" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Јордан Митревски,
- Атанас Митревски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "д-р Трифун Пановски" - Битола се именуваат:

- Томе Поповски, секретар на Советот на Општина Добрушево,
- Влатко Милошевски, вработен во ПТТ - Битола.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Стефче Илиевски,
- Менде Трајковски.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стив Наумов" - Битола се именуваат:

- Гуро Илиќ, дипл. правник,
- Љупчо Доневски, дипл. економист, шеф на комерцијала во "Шеќерана" - Битола.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- м-р Војо Колунџиевски,
- Борче Петковски.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ Даме Груев" - Битола се именуваат:

- Петар Ковачевски, директор во ЦСНО "Таки Даскало" - Битола,
- Илче Белџигеровски, директор на ОУ "Елпида Караманди" - Битола.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Канински" - Битола, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Драги Ангелевски,
- Олга Јанчевска.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Канински" - Битола се именуваат:

- Симеон Трајковски, професор во ЦСНО "Таки Даскало" - Битола,

- Анета Стефановска, секретар во ОУ "Кирил и Методиј" - Битола.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- м-р Томе Наумовски,
- Рашка Митревска.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола се именуваат:

- Златко Лазовски, мајор за безбедност во УВР - Битола,

- Панде Петровски, директор во "Телеком" Битола.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Битола, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Константин Петковски,
- Флоре Масалковски.

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Битола се именуваат:

- Горѓи Јовановски, директор во ЈП "Нискоградба" - Битола,

- Оливер Велков, спец. ортопед трауматолог во "Медицинскиот центар" - Битола.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Горѓи Сугарев" - Битола, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Павлина Василева,
- Трајко Соколовски.

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Горѓи Сугарев" - Битола се именуваат:

- Љупчо Стојчев, директор на Заводот за урбанизам - Битола,

- Билјана Дамјановска, нотар.

18. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/26

4 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1894.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС

1. За директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се именува Сузана Гавриловиќ, воспитувач-психолог во Затворот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-940/2

13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1895.

Врз основа на член 4, став 4 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.04.2000 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ВО 2000 ГОДИНА

I

Со Програмата се определуваат намените што ќе се финансираат, корисниците на средствата како и начинот на користење на средствата во 2000 година.

Средствата за реализација на Програмата за заштита на растенијата од болести и штетници ќе се користат за:

- следење, прогнозирање и детерминирање на штеточините во земјоделството и шумарството;
- учество во извршувањето на мерките за заштита со 50% од трошоците кога ќе се појават за прв пат или во пренамножена форма;
- организирање на мерки за заштита и исплаќање на надоместок за уништени растенија во случај на појава на карантинска штеточина;
- определување на методи на заштита во органското земјоделство;
- обезбедување услови за соодветни здравствени прегледи и детерминирање на штеточините.

II

Средствата за извршување на мерките од дел I на оваа програма се обезбедени од следните извори:

1. Буџет на Република Македонија, согласно член 2 раздел 14001 потставка 441031 ("Сл. весник на РМ" бр. 86/99) 47.000.000,00
 2. Сопствени приходи:
 - задолжителни здравствени прегледи на пратки од растително потекло од увоз, провоз, транзит и извоз 13.000.000,00
 - задолжителни здравствени прегледи на саден материјал и семе од заразено во незаразено подрачје 1.000.000,00
 2. Пренесени средства од 1999 година 7.418.529,00
- ВКУПНО: 68.418.529,00

III

Средствата од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

1. За извршување на работите за следење на појавата, ширењето, прогнозирање, определување на интензитетот на појавата, дијагностицирање и одредување на мерки за спречување на ширењето и сотрување на штетниците на растенијата и тоа:

1.1. За следење на појавата, стручно координирање, прогнозирање, детерминирање и определување мерки за сотрување на штетниците во земјоделството и тоа: штетни инсекти и пајаци, штетни нематоиди, растителни бактерии, растителни габи, растителни вируси и плевели во земјоделството 5.000.000,00

1.2. Следење, лабораториска опрема, препарати и хемикалии за детерминирање на штетниците на растенијата во поле и складишта од страна на регионалните известувачи 5.800.000,00

2. Организирање на работите за следење на појавата, ширењето, прогнозирање, детерминирање и стручно координирање за сотрување на штетниците во шумарството 1.500.000,00

3. Извршување на мерките при појава на карантински штетници на растенијата, односно за нивно сотрување и исплаќање на надоместок за уништено растение во земјоделството и тоа за: бактериска пламеница на крушата, дуњата и јаболката, калифорниска штитеста вошка, вирусни и бактериски заболувања кај доматот, пиперката, компирот и други растенија 14.000.000,00

4. Учество во извршувањето на мерките за сотрување на економски штетници на растенијата, кога ќе се појават за прв пат или во пренамножена форма и тоа: италијански и марокански скакулец, полски глодач, тутунска болва и други штетници 8.000.000,00

5. Учество во извршувањето на мерките за сузбивање при појава на карантински и економски штетници на растенијата во шумарството и тоа за: сузбивање на жолтомешката, боров четник и други штетници 10.500.000,00

6. Анализи за состојбата со штетниците на растенијата и експертизи во областа на заштитата на растенијата во поледелството, градинарството, овоштарството и лозарството 1.800.000,00

7. Анализи за утврдување на здравствената состојба и експертизи за семенски материјал и на безвирусен саден материјал 600.000,00

8. Здравствена пост-контрола на објектите за саден материјал, семенски посеви и детерминирање на штетници на садниот материјал и семенскиот од високите репродукции 900.000,00

9. Стручно оспособување на советниците, регионалните известувачи и инспекторите за вршење на здравствени прегледи и дооформување на информативниот систем 3.300.000,00

10. Изготвување методи на заштита на растенијата во органското производство и презентирање на производителите 2.100.000,00

11. Организирање на стручни семинари со производители, со субјекти за примена на мерки за заштита и промет на средства за заштита на растенијата 700.000,00

12. Членство и учество во Европската и регионалните институции за размена на информации за присуство на карантински штетници и дооформување на информативниот систем и работа на стручни комисији 1.300.000,00

13. Изработка на упатства, прирачници, прописи и стручна литература, пропаганден материјал од областа на заштитата на растенијата и преводи на материјали од особено значење за реализација на програмата 1.400.000,00

14. Материјални трошоци за вршење на здравствени прегледи, опрема, препарати и хемикалии за детерминирање на штетниците на растенијата од пратки на растенија и производи од растително потекло, техничка опрема и лабораториска опрема на инспекторите за заштита на гранични премини и од место на утовар 5.118.000,00

15. Набавка на возила кои ќе бидат во функција на реализација на Програмата, а првенствено за следење на појавата и ширењето на карантинските штеточини, нивното локализирање и сузбивање, производството на семето и садниот материјал и друго во Управата за заштита на растенијата 5.500.000,00

16. Недоволно предвидени мерки и намени кои ќе произлезат во текот на годината при реализација на програмата. 900.529,00

ВКУПНО: 68.418.529,00

IV

Корисници на средствата од дел III точка 1 и точка 2 од оваа програма можат да бидат правни лица од областа на заштитата на растенијата пред се образовно научни институции, како и други правни лица, доколку се стручно оспособени во целост да ги извршуваат напред наведените работи.

Корисници од средствата од дел III точка 1 и потточка 1.1 и точка 2 од оваа програма, треба да достават програми со определени штетници-култури и локалитети.

Исплатата на средствата од дел III точка 1 и точка 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, по барање на држателот на уништено растение, записник од стручна комисија и решение од надлежниот инспектор.

Средствата од дел III точка 4, 5 и 12 од оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисникот на средствата.

Корисници на средствата од дел III точка 6, 7, 8, 9 и 10 од оваа програма, се стручни правни и физички лица од областа на заштитата на растенијата, а исплатата ќе се врши врз основа на Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

V

Исплатувањето на средствата од оваа програма по корисници го врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга да биде нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

VI

За изведување на оваа програма се грижи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1747/1
18 април 2000 година
Скопје
1896.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 20/95, 33/95 и 41/95), во член 58, став 1, по точка 10 се додава нова точка 11, која гласи:

"11. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на денационализацијата".

Член 2

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1695/1
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1897.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), министерот за трговија донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Член 1

Со овој правилник се определува распоредот, почетокот и завршетокот на работното време во трговијата на мало.

Член 2

Продажните објекти во кои се врши трговија на мало, со прехранбени производи можат да работат секој работен ден од 05,00 до 01,00 часот. За време на празници и недела истите можат да работат од 05,00 до 12,00 часот.

Член 3

Продажните објекти во кои се врши трговија на мало со непрехранбени производи можат да работат секој работен ден од 08,00 до 23,00 часот, а во летниот период работното време може да трае до 24,00 часот. За време на празници и недела истите можат да работат од 08,00 до 11,00 часот.

Продажните објекти (трафики), во кои се врши трговија на мало исклучиво на дневен печат и билети за градски сообраќај можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 часот.

Продажба на производи од врата до врата може да се врши во текот на неделата од понеделник до сабота од 09,00 до 18,00 часот.

Член 4

Продажните објекти-слободните царински продавници можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 часот.

Бензинските станици можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 часот.

Член 5

Распоредот, почетокот и завршетокот на работното време на пазарите на мало на кои се даваат услуги за вршење трговија може да трае: од 05,00 до 17,00 часот, а во летниот период од 05,00 до 19,00 часот.

Член 6

Работното време во продажниот објект се истакнува на видно место при влезот на продажниот објект.

Член 7

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на работното време во трговијата на мало ("Сл.весник на РМ" бр. 32/95 и 72/96).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Бр. 12-6823/2-99
17 април 2000 година
Скопје

Министер за трговија,
д-р Милијана Даневска, с.р.

1898.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за колективен потписник на жиро сметка на Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување - Општина Старо Нагоричане бр. 07/270/3 од 15.05.1998 година, донесена од Советот на Општина Старо Нагоричане.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр. 180/99 од 29 декември 1999 година, по повод поднесената иницијатива на Милован Трајковик, градоначалник на Општина Старо Нагоричане, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа Одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија, според кој законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, односно со член 43 став 1 точка 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа

("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), според кој градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот и се грижи за извршување на работите што со закон и се доверени на единиците на локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од Одлуката поименично се утврдуваат три физички лица. (од кои едниот е градоначалникот, а другиот претседавач на Советот на Општина Старо Нагоричане) како колективни потписници на жиро сметката на Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување.

Согласно член 2 од одлуката, потпишувањето на жиро сметката е колективно и тоа по двајца потписници истовремено од именуваните тројца потписници.

Според член 4 од одлуката, истата влегува во сила со денот на нејзиното донесување и се спроведува пред надлежните органи.

5. Согласно член 29 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа, Советот на Општината основа јавни служби, јавни установи и јавни претпријатија во согласност со закон и врши контрола над нивната работа.

Согласно член 29 став 1 точка 11 од Законот, Советот има право да врши надзор над работата на органите, службите, установите и претпријатијата што ги основа единиците на локалната самоуправа.

Оттука, неспорно е правото на Советот на општината да донесе одлука која е во функција на ефектуирање на жиро сметката на Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување.

Меѓутоа, со одлуката се предвидува колективно потпишување на жиро сметката на фондот од три физички лица, при што потпишувањето задолжително мора да биде од најмалку двајца потписници истовремено. Иако еден од потписниците е градоначалникот на Општината, сепак постојат можност жиро сметката на Фондот да биде потпишана (и како таква полноважна) од преостанатите двајца со што се врши одземање, односно ограничување на извршната власт на градоначалникот.

Ваквото решение, според мислењето на Судот, не е во согласност со член 43 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа, според кој градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот на Општината.

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Во член 4 од одлуката е предвидено истата да влезе во сила со денот на нејзиното донесување. Тоа значи дека истата влегува во сила со нејзиното донесување, а не со или по нејзиното објавување, што не е во согласност со горе цитираниот член од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 180/99

12 април 2000 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1899.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за колективен потписник на жиро сметка на Буџетот на Општина Старо

Нагоричане бр. 07-270/2 од 15.05.1998 година, донесена од Советот на Општина Старо Нагоричане.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр. 181/99 од 29 декември 1999 година, по повод поднесената иницијатива на Милован Трајковиќ, градоначалник на Општина Старо Нагоричане, поведе постапка за оценување на уставноста и законноста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија, според кој законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, односно со член 43 став 1 точка 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), според кој градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот и се грижи за извршување на работите што со закон и се доверени на единиците на локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од Одлуката поименично се утврдуваат три физички лица, (од кои едниот е градоначалникот, а другиот претседател на Советот на Општина Старо Нагоричане) како колективни потписници на жиро сметката на Буџетот на Општината.

Согласно член 2 од одлуката, потпишувањето на жиро сметката е колективно и тоа по двајца потписници истовремено од именуваните тројца потписници.

Според член 3 од одлуката, истата влегува во сила со денот на нејзиното донесување и се спроведува пред надлежните органи.

5. Согласно член 29 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа, буџетот на единиците на локалната самоуправа го донесува Советот на единиците на локалната самоуправа.

Согласно точката 4 од истиот член, Советот донесува одлуки со кои ги уредува и остварува надлежностите на единиците на локалната самоуправа.

Оттука, неспорно е правото на Советот на општината да донесе одлука која е во функција на ефектуирање на буџетот како општ факт на Општината со кој се утврдуваат вкупните приходи и расходи во текот на годината.

Меѓутоа, со одлуката се предвидува колективно потпишување на жиро сметката на буџетот на општината од три физички лица, при што потпишувањето задолжително мора да биде од најмалку двајца потписници истовремено. Иако еден од потписниците е градоначалникот на Општината, сепак постои можност жиро сметката на буџетот да биде потпишана (и како таква полноважна) од преостанатите двајца со што се врши одземање односно ограничување на извршната власт на градоначалникот.

Ваквото решение, според мислењето на Судот, не е во согласност со член 43 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа, според кој градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот на Општината.

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Во член 3 од одлуката е предвидено истата да влезе во сила со денот на нејзиното донесување. Тоа значи дека истата влегува во сила со нејзиното донесување, а не со или по нејзиното објавување, што не е во согласност со горе цитираниот член од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 181/99 Претседател
12 април 2000 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,

1900.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Пиперово - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2011/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1901.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Камендол - Општина Росоман.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2012/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1902.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Фариш - Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2013/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1903.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2014/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1904.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Кшање - Општина Орашац.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2015/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1905.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Новачани - Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2016/1
21 април 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.правник **Горги Лазески, с.р.**

1906.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен текст бр. 37/98 и бр. 25/2000) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXX седница, одржана на 25.04.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на пресметување на отворените девизни позиции на банката по

одделни валути, отворената збирна денарска позиција, отворена агрегатна девизна позиција и односот меѓу отворените девизни позиции и гарантниот капитал на банката.

2. Отворената девизна позиција во смисла на оваа одлука претставува салдо меѓу активните и пасивните девизни билансни позиции, пресметани поединечно за секоја странска валута која се јавува во билансот на банките (активна и пасива).

Отворената збирна денарска позиција во смисла на оваа одлука претставува збир на отворените девизни позиции од став 1 на оваа точка, изразени во денари, со примена на средниот курс според курсната листа на Народна банка на Република Македонија на денот за кој се однесува извештајот.

Отворена агрегатна девизна позиција во смисла на оваа одлука може да биде агрегатна активна девизна позиција и агрегатна пасивна девизна позиција.

Агрегатна активна девизна позиција претставува збир на позитивните износи од став 1 на оваа точка изразени во денарска противвредност.

Агрегатна пасивна девизна позиција претставува збир на негативните износи од став 1 на оваа точка изразени во денарска противвредност со примена на средниот курс според курсната листа на Народна банка на Република Македонија на последниот ден од извештајниот период.

3. Отворената девизна позиција по одделна валута може да изнесува најмногу до 20% од гарантниот капитал на банката.

Отворената збирна денарска позиција може да изнесува најмногу 30% од гарантниот капитал на банката.

Отворената агрегатна девизна позиција може да изнесува најмногу 40% од гарантниот капитал на банката.

Отворената девизна позиција по одделна валута, отворената збирна денарска позиција и отворената агрегатна девизна позиција може да прикажуваат негативен износ од 10% од гарантниот капитал на банката.

Усогласувањето на работењето на банките со лимитите од ставовите 1, 2 и 3 на оваа точка, банките ќе го извршат најдоцна до 30.09.2000 година.

4. Банките се должни постојано да ја одржуваат отворената девизна позиција во рамките на ограничувањата пропишани со точка 3 од оваа одлука.

5. Во случај на пречекорување на пропишаните ограничувања, банката е должна писмено да ги образложи причините за настаното пречекорување и мерките за сведување во рамките на пропишаните ограничување.

Народна банка на Република Македонија може да и пропише на одделна банка сведување во рамките на пропишаните ограничувања во определен временски рок, со определување на мерки за таа цел.

6. Банките се должни да и доставуваат на Народна банка на Република Македонија извештај за движењето на отворената девизна позиција по валути, отворената збирна девизна позиција и отворената агрегатна девизна позиција, во рок од два работни дена по истекот на датумот за кој се доставува извештајот за отворена девизна позиција.

7. Банките ќе започнат со дневно известување на Народна банка на Република Македонија за отворената девизна позиција, сметано од 01.10.2000 година.

8. Доколку коефициентите на отворената девизна позиција по одделни валути, отворената збирна денарска позиција и агрегатната отворена девизна позиција во однос на гарантниот капитал ги надминуваат ограничувањата пропишани со точка 3 од оваа одлука на дневна основа, банките се должни да извршат нивно сведување на начин што ќе ги почитуваат поставените

лимита од точка 3 од оваа одлука на просечно месечно ниво.

9. За спроведување на оваа одлука, Народна банка на Република Македонија ќе донесе Упатство со обрасци за извештаите.

10. Усогласувањето на работењето со одредбите од оваа одлука, банките ќе го извршат најдоцна до 30.09.2000 година.

11. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува сметано од 01.10.2000 година.

О. бр. 02-15/LXXX 1/2000
25 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1907.

Врз основа на член 9 став 3 и 4 од Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96–пречистен текст бр. 37/98 и бр. 25/2000) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96–пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXX седница, одржана на 25.04.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Во Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласност според одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96, 27/98 и 49/98) се врши следната измена:

Точка 8 од Одлуката се менува и гласи:

За стекнување постепено или одеднаш, акции чии вкупен кумулативен, номинален износ изнесува над 3% од вкупниот број на акции со право на управување со банката, на еден акционер и со него поврзаните лица, кои според Одлуката за утврдување на капитална, управувачка и роднинска поврзаност на правни и физички лица („Сл. весник на РМ“ бр. 53/96) се сметаат за поврзани, потребна е претходна согласност од Народна банка на Република Македонија.

Кон барањето за добивање согласност за промена на сопственичката структура на акции со право на управување со банката, треба да се поднесе:

– список на сите акционери, кај кои што е променет или се планира да се промени бројот на акциите со право на управување со банката над 3%, со податоци за процентот на учество на секој акционер поединечно, пред и по настанување на промената во сопственичката структура на банката;

– документацијата предвидена во точка 2, потточка д) од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96) и дополнителна документација што ќе ја побара Народна Банка на Република Македонија, согласно точка 19 од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласноста според одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96), за новите акционери на банката;

– дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија, согласно точка 19 од Одлуката за документацијата и постапката за

издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96), за постојните акционери на банката.

Акциите со право на управување со банката стекнати спротивно на став 1 на оваа точка не носат право на глас и управување.

Банката е должна да ги извести своите постојни акционери, како и физичките и правните лица кои планираат да станат нејзини акционери, дека акциите со право на управување со банката стекнати спротивно на став 1 на оваа точка не носат право на глас и управување.

За секоја промена на сопственичката структура на акции со право на управување со банката, кои не го надминуваат износот од 3% по поединечен акционер и со него поврзаните лица, банката е должна да ја извести Народна банка на Република Македонија, во рок од 5 дена од настанувањето на промената.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/LXXX-2/2000
25 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1908.

Врз основа на член 16 став 1 и член 63 став 1 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96–пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXX седница одржана на 25.04.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 65/96), процентот „8,9“ се заменува со „7,9“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/LXXX-3/2000
25 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1909.

Врз основа на член 15 став 1 точка 2, член 16 став 2 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од Одлуката за начинот и условите на одобрување на краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXIX седница одржана на 23.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Точката 2 од Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна

банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/96), процентот „18,50“ се заменува со „17,50“.

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/LXXIX-7/2000
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија - Скопје, во смисла на член 26 од Законот за саден материјал („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 83/92), објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал се запишува:

ЗИК „БРЕГАЛНИЦА“ – Винарница за производство на саден материјал од вишна - регистерски број 45, решение бр. 10-989/2 од 09.04.2000 година.

Број 10-989/2
09 април 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање на царина, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2000, испуштени се зборови, поради што се дава

ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

Во точка 1, колона 3 - наменување, ред 26 се додаваат зборовите: "година на производство: 1996"; ред 38 се додаваат зборовите: "година на производство: 1995" и во редот 46 се додаваат зборовите: "година на производство 1991 година".

Бр. 23-1541/2
21 април 2000 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води постапка за исполнење на договор по тужбата на тужителот Маневски Трипун од с.Трубарево, против тужениот Светозар Стојановиќ со непозната адреса на живеење.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на тужениот ќе се постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во постапката се додека тој или негов полномошник не се јават во судот до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIV.П.бр.714/00
(16219)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Екрем Фазли од Скопје,

ул."Морава" бр.1, н.Ш.Оризари, против тужената Весна Рајчиќ сега со непозната адреса на живеење

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот да ја достави својата точна адреса на живеење или пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката. Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, XVII П.бр.590-196.
(16647)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје е заведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Игор Петковски од с.Марино-Скопје, против туженатата Али Билинг со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Аги Билинг да се јави во рок 30 дена од објавувањето на огласот во судот лично или преку полномошник. Во спротивно, како законски застапник кој ќе ги штити нивните интереси до правосилното завршување на постапката е поставен адв.Наташа Станојевска од Скопје, ул."Пајко Маало" бр.6.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI.П.бр.686/00.
(17345)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Стришковиќ Невенка од Бјеловар, ул."Ивана Мажурањика" бр.4, застапувана од полномошникот Неим Селмани, адвокат од Гостивар, против Љатиџи Ашиме и Љатиџи Сивери, двајцата брачни другари, од Гостивар, на ул."Браќа Блажески" бр.14, а сега со непозната адреса во странство.

На тужените им се определува за привремен застапник Бобан Димоски, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужените се додека тие или нивни полномошници не се јават во судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.632/99. (16638)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ајрули Фикрије од с.Беловиште, против тужениот Ајрули Кефли Лифет, од с.Лаковица-гостиварско, сега со непозната адреса во Р.Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот, да достави точна адреса или овласти свој полномошник. Во спротивно, судот за привремен застапник ќе ја постави Димитриеска Душица, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар, се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.687/99. (16639)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка по тужбата на тужителот Абдулхамид Исеини од с.Форино, а сега со непозната адреса во странство.

На тужената за привремен застапник и се поставува Алиџи Ељеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.249/2000. (16640)

Пред овој суд во тек е постапка по основно исполнување на усмен договор за купородажба на

недвижен имот по тужбата на тужителот Сејдини Бу-
јар од Гостивар, против тужените Адеми Катип Самет,
Адеми вд. Катип Васвије, Адеми Катип Назлије и
Адеми Шеап Фатиме, сите од Гостивар, сега со непоз-
ната адреса во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да до-
стават точни адреси или овластат полномошник кој
ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. Во спротивно, за привремен застапник ќе биде
поставена Димитриеска Душица, стручен соработник
во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.830/98. (16641)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка
за развод на брак по тужбата на тужителот Мухамед
Асани од с.Неготино, застапуван од полномошникот
Мислими Агим, адвокат од Гостивар против тужената
Карла Марија Кастељо Коидеса, од с.Неготино, сега
со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во судот или да по-
стави свој полномошник кој ќе ја застапува во по-
стапката. Во спротивно, ќе и биде поставен за при-
времен застапник Бобан Димоски, стручен соработник
во Основниот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува се до
окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.186/2000. (17102)

Пред Основниот суд во Гостивар поднесена е тужба
за оспорување на татковство по тужбата на тужителот
-малолетникот Роберто Дурак застапуван од закон-
скиот застапник - мајката Емина Дурак-Симоноска од
Ростуше, а преку полномошникот Богданоски Владе,
адвокат од Гостивар, против тужениот Осман Дурак
сега со непозната адреса во Р.Турција.

За привремен застапник на тужениот му се поставува
Алија Ељеса, стручен соработник при Основниот суд
во Гостивар,

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.248/2000. (17107)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка
за долг по тужбата на тужителот Ангротекс ДОО
“Штип” против тужениот Васе Патаров од Струмица,
сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот
59.539 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од
15 дена од објавувањето на огласот или да постави
свој полномошник. Во спротивно, за привремен
застапник на тужениот се назначува Валентина
Митева, стручен соработник во Струмица која ќе ги
застапува интересите се до негово појавување или
поставување полномошник во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.653/98. 16637)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга води постапка за исчез-
нато лице, умрено на лицето Даути Даут Шефкет од
Струга.

Се повикува лицето Даути Даут Шефкет од Струга
како и секој друг што знае за неговиот живот да се
јави во Основниот суд во Струга, во рок од 3 месеци
од денот на објавувањето на огласот во “Службен
весник на Република Македонија”.

Доколку наведеното лице како и секое друго лице
што нешто знае за неговиот живот, не се јави во

судот во определен рок ќе се смета дека исчез-
натото лице Даути Даут Шефкет од Струга, е умрено.

Од Основниот суд во Струга, Р.бр.63/2000. (16986)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
сопственост по тужбата на тужителот Тодоровски
Александар Стојче, од Тетово, ул.“Железничка”-
бр.12, против тужените Бардуфи Перса, Серафи-
мовски Трпе и Тевдоски Ристо, сите од Тетово, а сега
со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од об-
јавувањето на огласот да се јават во судот или да
одредат свој полномошник. Во спротивно, на истиот
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги
застапува нивните интереси се до окончувањето на
постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.346/2000. (16645)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по ту-
жбата на тужителот Сулејмани Меваип Алиман од
Тетово, ул.“Браќа Миладинови” бр.348, против Ед-
лира Сулејмани род.Бузи, од Тетово, а сега со не-
позната адреса во странство.

Се повикува тужената во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави восудот достави адреса
или овласти свој застапник. Во спротивно, по исте-
кот на овој рок судот ќе и постави привремен стара-
тел кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.340/99. (16645)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за
сопственост по тужбата на тужителот Хисмани Хасан
Кенан од с.Слатина -Тетовско, против тужените
Селами Исни, Муамер, Разије и Шаќир од с.Слатина,
Селами Нешат Шаќир кој се наоѓа во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави
адреса или овласти свој полномошник во рок од 15
дена по објавување на огласот. Во спротивно, судот
ќе му определи привремен старател преку Центарот
за социјални работи Тетово, кој ќе го застапува во
постапката се до правосилното окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.213/2000. (16644)

Пред овој суд се води спор по тужбата за
неосновано збогатување на тужителот Претпријатие
за производи и трговија Фикрет Сулејмани од
с.Д.Палчиште, против тужениот Редепи Ибраим од
Тетово ул.“183” бр.6. Вредност на спорот 100.000 дена-
ри.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави во
Основниот суд во Тетово, или одреди свој полномо-
шник. Доколку во одредениот рок не се јави, судот ќе
му постави привремен старател кој ќе се грижи за
неговите права и интереси во постапката преку Цен-
тарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.998/98. (16643)

Пред основниот суд во Тетово се води постапка за
сопственост по основа на одржувачка по тужбата на
тужителот Србиновски Блашко од Скопје, против ту-
жените Србиновски Бора, Србиновски Никола, Ср-
биновска Коцана и Србиновска Боца со непозната
адреса во Романија.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да дос-
тават адреси или да овластат полномошник кој ќе ги
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку Центариот за социјална работа во Тетово на тужените ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.351/2000. (16642)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202 став 1 од Законот за општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис, кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија "Службен весник на РМ" бр.52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работење на претставништва на странски лица во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот MAJOR ESTABLISHMENT од Вадуз, Лихтенштајн, Мјнистерството за трговија го денесе следното решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1162. број на регистарска влошка 3-0137/ЛТХ отворање на претставништво на странско лице MAJOR ESTABLISHMENT, од Vaduz, Лихтенштајн.

1) Претставништвото на странското лице е:
- под назив: MAJOR ESTABLISHMENT, Vaduz, претставништво во Република Македонија, Скопје;
- со седиште во Скопје, на ул."Елисије Поповски Марко" бр. 4, зграда 1/1-1.

2) Дејноста на претставништвото е:
- истражување на пазарот;
- вршење на претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на долгорочна производствена кооперација, странски вложувања.

Раководител на претставништвото е: Билјана Вуковиќ од Скопје, со лк. бр.1231527 и МБ 0808952455149, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 47/3-44.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за трговија под рег.бр.1162 и рег. влошка 3-0137/ЛТХ

3. Решението за запишување на претставништвото во Регистарот ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" на сметка на странското лице.
(16961)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 34/2000, на регистарска влошка бр. 020059127-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главнина и измена и дополнување на Статутот на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 12.

Барањата на предлагачот Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје, за зголемување на основната главнина и измена и дополнување на Статутот на друштвото, содржани во пријавата П.Трег. бр. 34/2000 од 17.01.2000 година потпишана од лицето Трајче Мукастов како овластено лице, се уважуваат како основани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17758)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 187/2000, на регистарска влошка бр. 1-11652, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Штедилница "Либерти Интернационал" Битола ДОО - во ликвидација, ул. "Тодор Паница" бб, Битола.

Престанок со работа на Штедилница "Либерти Интернационал" Битола ДОО - во ликвидација, поради исполнети услови за воведување на ликвидациона постапка.

Ликвидацијата ќе ја спроведе содружникот Сузана Гилевска, како ликвидатор врз основа на одредбите од ЗТД.

Од Основниот суд во Битола. (18083)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1488/99, на регистарска влошка бр. 020022017-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар намерното намалување на Трговското друштво ЛАКИ 7 - Рафет, Киро и други ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Џон Кенеди" згр.13Б/5, Скопје.

Упис на намерно намалување на основна главнина на Трговско друштво ЛАКИ 7 - Рафет, Киро и други ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. "Џон Кенеди" згр. 13Б/5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17821)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2878/99, на регистарска влошка бр. 03006778?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги, градежништво и трговија Бетон-Инжењеринг ДООЕЛ, Кочани, ул. "Никола Карев" бб, Кочани.

Дејности: 45.1, 45.11, 45.2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.53, 51.70, 52.46, 52.74, 63.1, 63.11, 63.12, 70.1, 74.12, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 26.6, 26.61, 26.63, 26.64, 51.1, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 52.63, извршување инвестициони работи во странство, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица друштвото целосно одговара.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешно и надворешно трговскиот промет е управителот Крстев Митко, без ограничување.

Од Основниот суд во Штип. (14012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8648/99, на регистарска влошка бр. 020241807-3-09-000, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за туристички услуги и трговија „СИВА“ Канет Компани ДОО увоз-извоз, ул. „Јордан Хаџиконстантинов Цинот“ бр. 20, Скопје.

Друштвото за туристички услуги и трговија „СИВА“ Канет и друго ДОО увоз-извоз, со оснивачите Претпријатието за книговодство и трговија „КАНЕТ КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Трншпаре“ бр. 25, и „КОЧАН ЦЕВАД“ од Скопје, ул.

„Натанаил Кучевишки“ бр. 28 со М.Б. 2403957450002 донесе акт за усогласување на 21.06.1999 година.

Вкупниот оснивачки капитал е доделен на два удела: „КАНЕТ КОМПАНИ“ со влог од 450.000 ДЕМ во противвредност 13.950.000,00 ден и „КОЧАН ЦЕВАД“ со влог од 206 ДЕМ во противвредност 6.400,00 ДЕН.

Дејности: 55.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.47/2, 51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.70/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.20, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки во друмскиот сообраќај, консигнација, консигнациони складови и продавници.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сите свои средства.

Кочан Цевад – управител без ограничување се овластува за застапување на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8648/99. (7325)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14778/99, во регистарската влошка бр. 02024 1527-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Автотакси "НЕНО" ТП Неат Сами Шаќири, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 10, Скопје.

Основач Неат Сами Шаќири, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 10, Скопје, лк бр. 1385872 МБ 0206980450152, ГУВР Скопје.

Дејност: 60.22-Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со свој имот.

Овластување: Неат Сами Шаќири МБ 02069804501 52 - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14778/99. (4578)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5355/99, во регистарската влошка бр. 020231787-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ ул. Кичевска бр. 50 Скопје.

Назив: Друштво за производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ.

Скратен назив: ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ.

Седиште: ул. Кичевска бр. 50 Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 20.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.45, 50.10, 50.20, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, посредување, застапување, агенциски услуги на транспорт, малограничен промет со соседни држави. Во

правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Борис Филиповски од Скопје, ул. Кичевска бр. 50 со лк. рег. бр. 1097170 и МБ 0710971450013. Основачи: Борис Филиповски вложува 316.000,00 денари или 10.200,00 ДЕМ во ствари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5355/99. (4767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1282/99, во регистарската влошка бр. 020175-627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД на Трговско друштво за трговија и услуги БАКИ КОМПАНИ Рамис ДООЕЛ експорт-импорт с. Саракино-Тетово.

Дејности: 15.51, 15.52, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бакија Рамис-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1282/99. (4804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 7864/99, во регистарската влошка бр. 020230097-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија на големо и мало, експорт-импорт и реекспорт БОРДО Сузана ДООЕЛ Скопје бул. Кочо Рацин бр. 14/4-14.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.62, 25.22, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 73.30, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.52, 28.63, 93.01, 93.02, 74.81, 93.05, 63.12. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски физички и правни лица, застапување и посредување во промет на стоки и услуги и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Беќирагиќ Сузана-управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7864/99. (4765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8854/99, во регистарската влошка бр. 02020 822?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги "ДАТИ-ТРАНС" Агим, ДООЕЛ експорт-импорт, с.Г.Седларце-Камењане.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Синан Агим од с.Г.Седларце-Камењане со лк 366959 и МБ 2206969470009 како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8854/99. (4582)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 659/99, во регистарската влошка бр. 02017 831?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги "ХЕМИЈА ИМПЕКС" Дивна, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Максим Горки" бр. 3, Кавадарци.

Друштвото донесе одлука бр. 2/99 од 14.12.1998 и изјава бр. 1/99 од 19.12.1998 г. за усогласување на работењето на друштвото согласно ЗТД.

Дејности во внатрешно-трговскиот промет: 24.10, 24.15, 24.20, 24.30, 24.51, 24.63, 25.21, 25.22, 28.11, 28.12, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.46, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки и консигнација, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Ристо Поповски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 659/99. (4584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 7349/99, во регистарската влошка бр. 02021011?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворањето на Друштво за мерно регулациони системи и електро машински инсталации МЕПРИНГ Тодор и др. ДОО Скопје ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.30/1, станбен блок Б8, ламела 1, Скопје.

Дејности: 27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 28.63, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 33.10/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54,

29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 32.10, 32.20, 30.02, 30.01, 33.20, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.41/1, 41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 45.21/2, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 50.50, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 28.52, 28.63, 52.72/1, 31.10, 33.40, 36.30, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.21, 45.11, 63.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.12, 74.83, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.84, 70.31, 74.82, 28.11, 28.12, 28.21, 33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.45, 52.44/2, 52.47, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.26, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.42/1, 51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 28.30, 28.40, 28.61, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.74, 28.73, 28.72, 28.71, 28.51, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.13, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 72.40, 29.71, 60.23.

Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет, транспорт и шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Тодор Китанчев-управител, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7349/99. (4759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 8264/99, во регистарската влошка бр. 02022134?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за производство промет и услуги КАСО Аслан ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. Че Гевара 130.

Основач: Аслан Рамадан од Скопје.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.22, 22.23, 33.40, 36.22, 36.30, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 74.81, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

За управител е именуван Аслан Рамадан од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8264/99. (4760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 11529/98, во регистарската влошка бр. 02011267?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со законот за трговски друштва на Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги НАЛЕСЕ Насер и др. ДОО експорт-импорт, Врапчиште.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 18.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 25.22, 26.22, 26.63, 26.64, 26.70, 28.62, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62,

51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.20/3, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешен промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство. Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Насер Аручи, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11529/98. (4761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5736/98, во регистарската влошка бр. 020070427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето согласно со ЗТД на Друштво за производство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје. Друштвото е усогласено со изјава од 30.10.1998 година.

Назив: Друштво за производство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Седиште: Ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје
Единствен содружник: Заткоска Елена од Скопје, ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 2101974455100 ГУВР Скопје.

Дејности: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 17.51, 15.61, 15.81, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20, 33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 52.74, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 93.02, 93.01, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84.

- Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара во висина на средствата вложени како основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Заткоска Елена од Скопје, ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 2101974455100-Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5736/98. (4762)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5558/98, во регистарската влошка бр. 020061947-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето согласно Законот за трговските друштва на Друштво за трговија и услуги САМЕР-ИМПЕКС Сашо и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. Леринска бр. 71 Скопје. Друштвото е усогласено со договор од 30.10.1998 година.

Назив: Друштво за трговија и услуги САМЕР-ИМПЕКС Сашо и други ДОО увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. Леринска бр. 71 Скопје.

Содружници: Велевски Сашо од Скопје, ул. Леринска бр. 71 Скопје, ЕМБ 2608965450047 ГУВР Скопје и Велевска Мери од Скопје, ул. Леринска бр. 71 Скопје, ЕМБ 2909970455105 ГУВР Скопје.

Дејности: 24.16, 24.17, 25.22, 25.21, 25.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.34, 51.51, 51.57, 25.12, 25.23, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 74.20/5, 74.20/3, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 70.20.

Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара во висина на средствата вложени како основачки влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Велевски Сашо од Скопје, ул. Леринска бр. 71 Скопје, ЕМБ 2608965450047-Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5558/98. (4763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5198/98, во регистарската влошка бр. 020070397-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето согласно ЗТД и промена на назив и седиште на Друштво за производство, промет и услуги ГРОТИК Тодор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 2/15 Скопје. Друштвото е усогласено со договор од 15.10.1998 година.

Новиот назив гласи: Друштво за производство, промет и услуги ГРОТИК Тодор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Новото седиште е на: ул. Франклин Рузвелт бр. 2/15 Скопје.

Единствен содружник: Грошевски Тодор од Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр.2/15 Скопје, ЕМБ 1603967450022 МВР Скопје.

Дејности: 18.22, 17.40/1, 52, 52.1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.5, 51.51, 51.57, 74.84, 74.13, 74.14, 74.30, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40.

Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара во висина на средствата вложени како основачки влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Грошевски Тодор од Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр.2/15 Скопје, ЕМБ 1603967450022-Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5198/98. (4764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 7864/99, во регистарската влошка бр. 020230097-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија на големо и мало, експорт-импорт и реекспорт БОРЦО Сузана ДООЕЛ Скопје бул. Кочо Рацин бр. 14/4-14.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.62, 25.22, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/1.

52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 73.30, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.52, 28.63, 93.01, 93.02, 74.81, 93.05, 63.12. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, застапување на странски физички и правни лица, застапување и посредување во промет на стоки и услуги и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бекирагиќ Сузана-управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7864/99. (4765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 13165/98, во регистарската влошка бр. 02018578?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МУС ДЕМ Рамадан ДООЕЛ Скопје, ул. Огњен Прица бр. 5.

Основач: Зекировски Рамадан од Скопје ул. Струмичка бр.16/2-14 лк.

Назив: Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МУС ДЕМ Рамадан ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул.Огњен Прица бр. 5 Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 51, 51.23, 51.33, 51.41, 51.24, 51.64, 51.53, 51.55, 51.56, 51.51, 51.47, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 28.40, 28.62, 28.72, 28.73, 25.22, 25.24, 15.81/1, 37.20, 02.01, 45.22, 60.24, 60.21, 60.22, 63.30, 15.81/2, 93.02, 63.12, 63.40, 74.84, 74.12, 65.12/3.

Надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Албанија и Грција. Управител: Зекировски Рамадан без ограничување. Одговорност: Во правниот промет одговара со свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13165/98. (4766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5355/99, во регистарската влошка бр. 02023178?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд претворањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ ул. Кичевска бр. 50 Скопје.

Назив: Друштво за производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ.

Скратен назив: ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ.

Седиште: ул. Кичевска бр. 50 Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 20.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.45, 50.10, 50.20, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, реекспорт, консигнација, посредување, застапување, агенциски услуги на транспорт, малограничен промет со соседни држави. Во

правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Борис Филиповски од Скопје, ул. Кичевска бр. 50 со лк. рег. бр. 1097170 и МБ 0710971450013. Основачи: Борис Филиповски вложува 316.000,00 денари или 10.200,00 ДЕМ во ствари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5355/99. (4767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 9507/98, во регистарската влошка бр. 02021285?-8-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на Трговско друштво ЛИСЗ ТРАДЕ-Лазар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Ленинова бр. 79.

Дејности: 55.23, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.35, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 55.40, 55.51, 55.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени стоки, надворешна трговија со непременбени стоки. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ирена Ристеска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9507/99. (4768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 10858/98, во регистарската влошка бр. 02010388?-6-01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец бутик МАРТИ Билјана Методија Милева ТП ул. Иван Козаров бр. 31 Скопје.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Основач на ТП е Милева Билјана. За управител со неограничени овластувања се именува Милева Билјана.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет одговара лично со свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10858/98. (4769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 4846/99, во регистарската влошка бр. 02022667?-3-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд претворањето и усогласувањето согласно ЗТД на Трговско друштво за производство, услуги и трговија БОСА-КОМЕРЦ Мире и Младен, ДОО увоз-извоз ул. Драгојло Диндиќ бр. 17А Куманово.

Трговско друштво за производство, услуги и трговија БОСА-КОМЕРЦ Мире и Младен ДОО увоз-извоз ул. Драгојло Диндиќ бр. 17А Куманово.

Дејности: 15.81/2, 15.51, 15.81, 15.11, 15.32, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.11, 52.12, 55.30, 55.30/2, 62.22, 15.33, 15.91, 52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.44/4, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.70, 52.11, 52.12, 60.22, 60.23, 60.24, 72.20/2, 74.20/3, 65.12/3, 63.12, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, реекспорт, бесцарински продавници, малограничен промет со соседни земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Лица овластени за застапување се Димковски Младен и Јовановски Мире-управители со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4846/99.

(4770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 6422/98, во регистарската влошка бр. 02014853?-8-03-

000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на Трговско друштво за производство трговија и услуги ВЕЛМАК Велимир ДООЕЛ увоз - извоз Скопје ул. "Македонска преродба" бр.45 б

Друштвото е основано со Изјава за основање на Друштво со ограничена одговорност од едно лице од 25.10.1998 година, од основачот Божиноски Велимир.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 20.51, 22.25, 36.11, 36.12, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 93.04, 93.05, 60.21, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени од правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во земјата и во надворешно трговско работење е Божиноски Велимир управител со неограничена одговорност. Надворешна трговија со прехранбени и не-прехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6422/98. (4771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 8016/99, во регистарската влошка бр. 020230087-8-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за производство трговија и услуги КАЛИНКА Решат Халими ДООЕЛ Скопје, ул. Лазар Поп Трајков бр.28 Скопје.

Основач: Решат Халими од Скопје ул. Макарие Фрчковски бр.1.

Влог: 166.100,00 ден. или 5.357 ДМ.

Дејности: 15.81, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30 /2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30 /2, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и не-прехранбени производи, посредување, реекспорт, конSIGNИЈА, застапување на странски фирми и др.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства. Управител на Друштвото е Решат Халими од Скопје кој ќе го прет-ставува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8016/99. (4772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 8941/99, во регистарската влошка бр. 020226957-8-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на Друштво за градежништво, трговија и услуги МИКРОВАТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Бојмија бр.6/34.

Содружник: Јовановски Живко од Скопје ул. Бојмија бр.6/34, лк. бр. 1119171 ГУВР Скопје и ЕМБГ 2110937450009.

Дејности: 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 60.22, 63.12, 65.12/3, 74.20, 74.20/3.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од конSIGNИЈА на складишта, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Управител на друштвото е: Јовановски Живко од Скопје, ул. Бојмија бр. 6/34, ЕМБГ 2110937450009 и лк. бр. 1119171 издадена од ГУВР Скопје. Во правниот про-

мет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8941/99. (4773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5736/98, во регистарската влошка бр. 020070427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето согласно со ЗТД на Друштво за производство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје. Друштвото е усогласено со изјава од 30.10.1998 година.

Назив: Друштво за производство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Седиште: Ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје

Единствен содружник: Заткоска Елена од Скопје, ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 2101974455100 ГУВР Скопје.

Дејности: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 17.51, 15.61, 15.81, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20, 33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 52.74, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 93.02, 93.01, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84.

- Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара во висина на средствата вложени како основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Заткоска Елена од Скопје, ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 2101974455100-Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5736/98. (4762)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАР НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II Скопје со решение III Рег.зг. бр. 3/2000 од 13.04.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електро-техничките, машинските и сообраќајните училишта од Република Македонија - Скопје со седиште во Скопје на бул. "Александар Македонски" бр.24.

Дејноста на Здружението на наставниците по стручните предмети и раководни кадри од електро-техничките, машинските и сообраќајните училишта од Република Македонија е усогласување на заедничките потреби и интереси на училиштата, грижа за унапр-

едување и збогатување на основната дејност на училиштата во согласност со заедничките интереси, координарање, поттикнување и помагање на работата, за размена на искуства помеѓу училиштата заради подобрување на организацијата на работењето планирањето и другите односи кои придонесуваат за подобра работа на вработените во училиштата и поквалитетно извршување на нивната основна дејност, предлози и мислења за решавање на проблемите кои се јавуваат при вршење на дејноста и изнаоѓање на заеднички решенија за други потреби и интереси.

Со денот на запишувањето во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението на наставниците по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Република Македонија се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15801)

Со решение Згф.бр. 16/2000 од 16.03.2000 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр.16 за 2000 година се запишува Унија за култура на Власите - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Виничка" бр. 18 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16658)

Со решение Згф.бр. 3/2000 од 16.03.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр.3 за 2000 година се запишува, Фудбалски клуб Серта - Лесковица.

Седиштето на здружението се наоѓа во село Лесковица, општина Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16659)

Со решение Згф.бр. 19/2000 од 29.03.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр.19 за 2000 година се запишува Фудбалски клуб "Дрводекор" од с. Стар Караорман.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Стар Караорман, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16660)

Со решение Згф.бр. 22/2000 од 03.04.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр.22 за 2000 година се запишува, хуманитарното здружение на "Млади Роми"-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Михајло Апостолски" бр.5, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16661)

Со решение Згф.бр. 20/2000 од 29.03.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден

бр.20 за 2000 година се запишува Унија на незгражените жени Опстанок од Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Брегалничка" бр. 14 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16662)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 39/99 од 29.03.2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд Радиоаматерскиот клуб "Никола Тесла" од Гевгелија.

Седиштето на здружението е на ул. "Панде Дуганов" бр. 20 во Гевгелија.

Иницијатори за основање се Ѓорѓе Андонов, Благој Љадев, Венци Ристов, Тони Трајков и Златко Андонов, сите од Гевгелија.

Основната дејност на здружението е ширење и популаризација на радиоаматерството, поттикнување, развој и јакнење на интересот кај децата и возрасните за активно занимавање со електроника, радио и телекомуникации, техничко воспитување, образование и оспособување на членовите за практична примена на електрониката, радио и телекомуникациите и др.

Лице овластено за застапување на здружението е Златко Андонов од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17637)

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ.ЗГФ бр. 14/2000 од 19.04.2000 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 14/2000, се запишува здружението на граѓани Фудбалски клуб "ШКУМБИНИ", со скратено име ФК "ШКУМБИНИ", со седиште во Тетово, во просторите на МЗ Тетекс.

II. Работата и активността на Фудбалскиот клуб ќе се однесува на омасовување на фудбалскиот спорт, учество во организиран систем на натпревари, ангажирање на младите на спортски план и вршење на други спортски активности.

Подрачјето на организација и дејствување на клубот е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 19.04.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (17643)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.РЕГ. ЗГ.бр. 17/2000 од 28.03.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Фудбалски клуб "МАРИНО" од с. Марино - Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Фудбалски клуб "МАРИНО" од с. Марино, Скопје, со скратен назив ФК "МАРИНО" од с. Марино - Скопје.

Дејноста на Фудбалскиот клуб "МАРИНО" е: учество во организиран систем на натпревари и првенства од страна на ФСМ, поттикнување, омасовување и унапредување, односно развој на фудбалскиот спорт и организирање активности во таа насока, развивање на фудбалски активности на децата и младината и аматерските и професионалните фудбалери, унапредување на фудбалскиот спорт, а особено на резултатите на клубот и учество, напредување во сите степени на нат-

преварувањето во организација на ФСМ, спроведување на донесените програми за развој на фудбалот во рамките на клубот и соодветните програми на фудбалските сојузи: унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри, развивање соработка со други фудбалски клубови во рамките на сојузите, организирање фудбалски турнири во согласност со прописите на ФСМ, законите и другите прописи, извршување на други работи во согласност со овој статут и актите на ФСМ и ОФС.

Со денот на запишувањето во Регистарот на Фудбалскиот клуб "МАРИНО" од с. Марино, Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16862)

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 17/2000 година, се запишува Здружение на граѓани Џудо клуб "Чегране" с.Чегране, кој клуб го застапуваат и претставуваат Емши Ејупи претседател на клубот и Хабил Илџи член на Извршен одбор, двајцата од с.Чегране, со седиште на клубот во општина Чегране, с.Чегране.

II. Цели и задачи на Џудо клубот "Чегране" како здружение ќе се однесува на поттикнување и омасовување, развој и унапредување, координирање и ускладување на програмските активности на џудо спортот и клубот, создавање на услови за поуспешно презентирање на квалитетот, развивање и усовршување на системот на натпревари, водење грижа за одржување и користење на објектите во кои ги извршува своите задачи, грижа и унапредување на здравствената заштита на џудистите и други дејности, цели и задачи во согласност со Законот и прописите.

Од Основниот суд во Гостивар. (17117)

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 16/2000 година, се запишува Здружение на граѓани за добротворно-хуманитарна активности и граѓанска иницијатива "ДЕНИЦА" Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "Борис Кидрич" бб, кое го застапува неговиот претседател Јовчески Марјан.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во преземање на активности и мерки насочени кон унапредување и зачувување на здравјето на човекот, целосно прифаќање на хендикепираните личности со нивната психофизичка структура и дијагноза, сузбивање на наркоманијата, алкохолизмот, никотинизмот и сите други асоцијални и патолошки појави.

Од Основниот суд во Гостивар. (17119)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV Ст.бр.50/99 од 23.03.2000 година се отвора стечајна постапка над должникот "Црвена Вода Комерц"ДОО Скопје, со седиште на ул."Дижонска 5" бр.16, со жиро сметка бр. 40100-601-323950 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот "Црвена Вода Комерц"ДОО Скопје, со седиште на ул. "Дижонска 5" бр 16, со жиро сметка бр.40100-601-32950 се заклучува

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16348)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр.23/2000 година, од 18.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над предлагачот Друштво со ограничена одговорност за градежништво и промет "Весна-95" П.О увоз-извоз, с.Вучидол, ул. "16" бр. 5-а, и жиро сметка 40120-601-348953 и срег.влошка 1-63122-0-0-0, истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Ст.бр.13/1999 година, од 03.03.2000 година, отворената стечајната постапка од 14.04.1999 година, над должникот П."Асиба сервисен центар М"ДОО, Скопје со седиште на ул."Никола Парапунов" бб и жиро сметка 40120-601-68557, се заклучува.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да врши надзор врз спроведувањето на стечајниот план.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16451)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр.46/1999 година, од 28.03.2000 година, предлогот поднесен од Народна банка на Република Македонија за отворање стечајна постапка над должникот "Штедилница Унипроком"АД - Скопје се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот "Штедилница Унипроком" АД Скопје, ул. "Перо Наков" бб, со жиро сметка 40100-625-1188.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје ул."Беровска"бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверители кои имаат различни права на недвижности на должникот во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 23.05.2000 година, во 10.00 часот, во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16648)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.97/00 од 14.04.2000 година, над ПП"Граиште -Промет" од село Граиште, Демир Хисар, со дејност на трговија, со жиро сметка 40301-601-45912, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16649)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.35/2000 година, од 05.04.2000

година, е отворена стечајна постапка над должникот ИТ "Цори" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, за што и се заклучува

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основен суд во Струмица. (16650)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст бр 61/2000 година од 05 04 2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Малчев Јанко Горѓи од село Чанаклија, општина Василево, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, поради што и се заклучи

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (16651)

Основниот суд во Струмица со решение Ст.бр. 42/2000 од 13 04 2000 година, отвори стечајна постапка над должникот ДОО"Метало Струмица" од Струмица со седиште на ул "Гоце Делчев" бр 117, со жиро сметка бр 41300-601-20605 при ЗПП Струмица

За стечаен судија е определена судијата Викторија Кировска -судија на Основниот суд во Струмица, член на стечајниот совет

За стечаен управник се определува Парталов Кирил од Струмица со стан на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр 71

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса ДОО-"Метало Струмица" со седиште во Струмица

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижности кај должникот кои не се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај привремениот стечаен управник

Се закажува рочиште на Собир на доверители испитување и утврдување на пријавените побарувања, и рочиште на Собрание на доверители, на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката, која ќе се одржи на ден 30 05 2000 година во 11.00 часот во Основниот суд во Струмица

Од Основниот суд во Струмица (16652)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст бр.95/2000 година, од 12.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над Приватното претпријатие за превоз на стоки, трговија и услуги "Кузмановски" извоз-увоз Битола, бул "1-ви Мај" бр.34, транспортна дејност, жиро сметка 40300-601-20103 при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд

Од Основниот суд во Битола. (16655)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст бр.101/2000 година, од 13.04 2000 година, е отворена стечајна постапка над Приватното претпријатие за трговија и услуги на големо и мало извоз-увоз "М и А2" Битола, ул "Сава Ковачевиќ" бр.59 а, со услужна дејност, при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд во Битола. (16656)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст.бр.91/2000 година, од 14 04 2000 година, е отворена стечајна постапка над Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало извоз-увоз "Шумаќ" Битола, ул "Партизанска" бр20/12, со дејност-трговија, со жиро сметка 40300-601-27952, при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд

Од Основниот суд во Битола. (16653)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст.бр 54/2000 година, од 14 04.2000 година, е отворена стечајна постапка над Трговец поединец за услуги Благојче Методија Стојковски "Амиќо" од Битола, ул."Ј Крчовски" бр 8, со дејност-забавни игри, со жиро сметка 40300-601-88004, при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд во Битола. (16654)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст.бр77/2000 година, од 17 04.2000 година, е отворена стечајна постапка над Приватното претпријатие "Бук-инеш-комерц" од Битола, ул."Крагуевац" бр 2, со дејност-трговија, со жиро сметка 40300-601-28026, при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд во Битола. (16657)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.3/2000 од 25.02.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот, Претпријатие за промет и услуги "Вигор" од Кичево, но истата не се спроведува

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги "Вигор" на ул "11 Октомври" бр.11 поради немање на средства, согласно член 64 ст 1 од Законот за стечај

Од Основниот суд во Кичево (16675)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст бр 55/2000 од 11.04 2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за производство,

услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "Весела Долина" Прилеп ПО, со седиште на ул. "Мице Козар" бб, запишан во регистарска влошка 1-9087 во Окружниот стопански суд во Битола, со предмет на работење производство на кожни обувки, со жиро сметка 41100-601-24261 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (16987)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 42/2000 од 14.04.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "Санецентро" П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Стојан Јошевиќ" бр. 2, запишан во регистарска влошка 1-13296 на Окружен стопански суд во Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-60135155 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (16988)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 65/2000 од 17.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Јанком" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16989)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 60/2000 од 04.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "ТРИД" ДОО увоз-извоз од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16990)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 37/2000 од 05.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Митко Аврамов" од с.Секирник, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16991)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 58/2000 од 12.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППС "Диан" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16992)

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 4/2000 од 21.03.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Санио" извоз-увоз ДОО Велес, со седиште на ул. "Јовче Чучук" бр. 57, со жиро сметка бр. 41600-601-38900, С.Рег. бр. 7937/93, бр. на регистарска влошка 1-38104-0-0-0, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот што се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Примерок од решението да се достави до Основниот суд Скопје I - Скопје, до катастар и други органи во кои се запишани правата од индустриска сопственост, заради запишување во јавни книги.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (16993)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 18/2000 од 07.04.2000 година отвори стечајна постапка на должникот ПППУ "Уником" со Ц.О. Кичево, ул. "Живко Туфеклиоски" бр. 15, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка на должникот согласно чл.64 ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (17110)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 30/2000 од 18.04.2000 година, отворена е стечајна постапка над должникот, Претпријатие за трговија на големо и мало "ИЛКОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Скопје, со седиште на ул. "Пржино" бр. 7/1 и жиро сметка бр. 40100-601-105095, истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17003)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 38/99 од 21.04.2000 година, привремено се запира стечајната постапка над ЗППП "Пепелиште" с.Пепелиште - Неготино за период од 12 месеци од правосилноста на ова решение.

ЗППП "Пепелиште" с.Пепелиште, продолжува со работа.

Одборот на доверители веднаш да формира Управен одбор како орган на управување на претпријатието и

ги определи лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието - должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе Програма за финансиска и сопственичка трансформација и ја достави до Судот за определување на рочиште за прифаќање на Програмата.

Од Основниот суд во Кавадарци. (17694)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 34/2000 од 20.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Вера Босилкоска "Лале Мароко" увоз-извоз ДООЕЛ, Витолиште, запишан во регистарска влошка 01001618?-8-01-000 во Основниот суд во Битола, со претежна дејност производство на леб и печива во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-42237 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, бидејќи е отворена поради престојна неизбежна неликвидност.

Имотот на должникот - основни средства возило марка Опел, тип Рекорд, со рег.бр. БТ 262-БА и опрема за пекара се пренесува на основачот Вера Босилкоска од Битола, ул. "Солунска" бр. 156.

Од Основниот суд во Прилеп. (17647)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 75/99 од 20.04.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за угостителство, сендвичара "Раки" Сејдини Амит Љутвије, ТП Кичево, ул. "Гоце Делчев" бб и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка на должникот согласно чл.64 ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (17649)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 69/2000 од 20.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ "Бокс-комерц" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17651)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 30/2000 од 10.04.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Иношпед" од с.Васлево, но е одлучена да истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17655)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 20/00 од 21.04.2000 година констатира дека стечајното управување на стечајниот должник АД Холдинг "Фринко" ДОО "Фриждери за домаќинство" во стечај - Битола, но претходна дозвола на одборот на доверители во состав: Агенција на РМ за санација на банки - Скопје, Стопанска банка АД - Скопје, АД за телекомуникации, "Македонски телекомуникации" - Скопје, Стопанска банка АД - Битола, ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ЈКП "Водовод" - Битола и Нечовски Кире - претставник на вработените, одлучи да го затвори и ликвидира деловниот потфат (претпријатието) на должникот.

Од Основниот суд во Битола. (18044)

ЛИКВИДАЦИИ

Се заклучува ликвидациона постапка над Издавачката, новинска трговска агенција "ИНТЕА-ПРЕС" ц.о. увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 16/3/14 и жиро сметка бр. 40100-603-18470, отворена со решение Л.бр. 432/99 од 06.04.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Киковиќ Желимир ул. "Владимир Комаров" бр. 16/3/14.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16674)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1625/2000 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕРМОМАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338292.

За ликвидатор се определува лицето Бубаќовска Сузана од Скопје, ул. "Козле 2" бр. 38.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16678)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1503/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "НИРВАНА КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Алексо Демниевски 27" бр. 1-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-379960.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1529/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "БАТА-ЕКСИМ" Шаип ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-348584.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16885)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1562/2000 од 14.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "ТОБАКО КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Поп Богомил" бр. 2-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-372954.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1474/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПЛАСТИНГ-ПРОМЕТ 1" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 21/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-78807.

За ликвидатор се определува лицето Југослав Николовски од Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 3/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16970)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1379/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ГАМА ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94979.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16973)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија "3 ММ" Павле и др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "С.Ковачевиќ" бр. 37-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-427805.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 367/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, развој и информатика "ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 15/2-3 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало "ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-233650.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1347/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, внатрешен и надворешен промет "М.АЛФА ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 26, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-224527.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16977)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕЛТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-349597.

За ликвидатор се определува лицето Николина Стојановска - Бојковска од Скопје, ул. "400" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (17277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "СИЛВЕР" ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-40921.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Геофан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (17341)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1371/2000 од 09.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за посредување, промет и услуги "ББ-ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Геофан Економов" бр. 19 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Геофан Економов" бр. 19.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (17342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1494/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "АРИ-ТУРС" п.о. од Куманово, ул. "Димитрија Туцовиќ" бр. 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-13913.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (17372)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1496/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗОГО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Товарник" бр. 24 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-312838.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (17373)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1395/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет

"ДОБОК" ц.о. од Скопје, ул "Благоја Гаја" бр. 41 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-23948

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул "Крсте Мисирков" бр 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (17374)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1614/2000 од 21 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство и промет "ЧОЧЕ" д о о од Скопје, ул. "Вуковарска" бр. 11/1-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-285058

За ликвидатор се определува лицето Илија Мирчевски од Скопје, ул "12-та Ударна бригада" бр. 38-а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (17564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1646/2000 од 05 04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СПАЈС-КОМПАНИ" Бранкица ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул "Горче Петров" бр Б1, лок 10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-413509

За ликвидатор се определува лицето Георгиевска Бранкица од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (17699)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава 79/93 идеален дел од недвижен имот построен на КП бр.264/1, м.в."Барница", култура нива, класа 4, со површина 7977 м² во КО Радишани, сопственост на Попадиновски Јован, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Лазаревиќ, ул. "Костурска" бр 18/5-1, Општина Чаир, Скопје (15727)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 376/25, план 3, скица 9, м.в. "Црквиште", нива, класа 3, со површина 960 м² во КО Волково, сопственост на Василије Тошевски од Скопје според ПЛ бр 2473 за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул."Горче Петров" бр. 10 а, локал 2, Скопје. (15898)

Се продава недвижен имот на КП бр. 5262, површина од 315 м² и КП бр. 5265 со површина од 681 м², сите во КО Кучевиште, сопственост на Рајовски Ратко, за цена од 110 денари за м² за КП бр. 5265 и 100 денари за м² за КП бр. 5262.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, Општина Чаир, Скопје (15908)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 610/1, план 4, скица 11 во м.в. "Кременјарник" со површина од 360 м², во ПЛ бр. 1834 за КО Волково, сопственост на Славчо Торлески од Скопје, по цена од 100 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр.22, Скопје. (15911)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1033, план 22, скица 254, м.в. "Бал", нива класа 7, со површина 5196 м², КП бр. 1034, план 21, скица 353, м в "Бал", шума класа 4, со површина 1659 м², заведени во ПЛ бр. 36 за КО Белановце, сопственост на Зендели Зендел Селим од Белановце, Куманово, за цена од 150.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (15943)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр 20, план 3, скица 2, м.в. "Беадинска Утрина", култура шума, класа 4, со површина 10753 м², заведени во ПЛ бр 191 за КО Љубодрог, сопственост на Рамани Имера Сабри, с Черкези, Куманово за цена од 10 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово (15947)

Се продава земјоделско земјиште нива 2/7 две идеални седмини од КП бр. 2046, м.в. "Леске", класа 4, со површина 5022 м² и ливада 5 класа во површина од 1000 м², план Уп бр. 1103-986/1 од 17.03.2000 година опишана во ПЛ бр. 1184 на КО Доброште, сопственост на Елмази Мустафов Абдулаќим од с.Доброште за цена од 209.430,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (16001)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, седум идеални десетини од КП бр. 1112, м.в. "Раткин дол" интензивно лозје, со површина од 3785 м², во КО Неготино вон седум идеални десетини од КП бр. 1112 во м.в. "Раткин дол" нива со површина од 9738 м² во КО Неготино вон, сопственост на Митров Никола, ул. "4 Јули" бр. 26, Неготино, за цена од 171.390,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (16003)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1554, план 006, скица 066, м.в. "Бубаќиште", кат.култура 11000, кат.класа 3, во површина 480 м², евидентирано во ИЛ бр. 152, за КО Росоман, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Младеновиќ Михаило, ул. "11 Октомври" бр. 65, Росоман, за цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци (16006)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 573, во м.в. "Село", нива класа 2, со површина 6660 м², КП бр. 580, во м.в. "Село", шума класа 3, со површина 285 м², КП бр. 581, во м.в. "Село", нива класа 2, со површина 2555 м², или вкупно 9500 м², сите во КО Драслајца по ПЛ бр. 360, сопственост на Лајковски Дуков Тихомир, ул. "Борис Кидрич", Охрид, за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски, ул. "Плоштад на Революција" бб. Струга. (16010)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 8297/7, план 5, скица 13, м.в. "Маслинка", култура нива, класа 3, во површина од 989 м², заведен во ПЛ бр. 416 за КО

Тромеѓа сопственост на Стојковски Славе, ул. "Кос Бригади" бр. 5, Куманово, КП бр. 949, план 5, скица 8, на м.в. "Ветерна Воденица", култура шума, класа 3, со површина од 2835 м², КП бр. 950, план 5, скица 8, м.в. "Ветерна Воденица", култура пасиште, класа 4, површина од 631 м², КП бр. 951, план 5, скица 8, м.в. "Ветерна Воденица", култура нива, класа 5, површина од 41223 м², заведени во ПЛ бр. 172 за КО Тромеѓа, сопственост на Бајдевска Милка, ул. "Абрашевиќ" бр. 6, Куманово, Ивановски Светислав, ул. "11 Октомври" бр. 66 1/1, Куманово, Ивановски Драган, ул. "ЈНА" бр. 4, Куманово, Станојковски Китан, с.Тромеѓа, Куманово, Стојковска Веселка, ул. "Кос Бригада" бр. 5, Куманово, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (16015)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 88, план 1, скица 1, м.в. "Сланиште", култура нива, класа 6, во површина од 3468 м², КП бр. 1039, план 6, скица 2, на м.в. "Сланиште", култура нива, класа 4, со површина од 2042 м², КП бр. 1040, план 6, скица 2, м.в. "Сланиште", култура нива, класа 4, површина од 2202 м², заведени во ПЛ бр. 447 за КО Табановце, Куманово, сопственост на Джафери Надџипа Рабит с.Лојане, Куманово, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, Куманово. (16017)

Се продава земјоделско земјиште 1/2 (една идеална половина) на КП бр. 468/3, м.в. "Гладница", нива, класа 4, во површина од 7001 м², опишано во ПЛ бр. 876 на КО Боговиње, сопственост на Ајредини Сефер Гајур, од с.Боговиње, Тетово, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (16019)

Се продава земјоделско земјиште 1/2 (една идеална половина) на КП бр. 4934, м.в. "Чардак", пасиште, класа 6, во површина од 1890 м², опишано во ПЛ бр. 3351 на КО Тетово, сопственост на Сулејмани Мед Илмиасан од с.Гајре, Тетово, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (16022)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1571/1, м.в. "Полези", нива, класа 4, во површина од 2763 м²,

описано во ПЛ бр. 659 на КО Црнилиште, сопственост на Мусоски Мустафа од с.Црнилиште, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (16023)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 3295, м.в. "Тополка", класа 2, во површина од 4747 м², заведена во ИЛ бр. 4058 за КО Варош, сопственост на Тодороски Димитрија Јане, ул. "Егејска" бр. 3 за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски, ул. "Сотка Горѓиоски" бр. 66, Прилеп. (16027)

Се продава 2/6 идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 637, план 7, скица 10, м.в. "Бела земја", нива, класа 4, во површина од 4580 м² и нива на КП бр. 637, класа 3, површина од 5600 м², во КО Мралино, сопственост на Цветковиќ Петко од с.Мралино, Скопје, цена од 2,5 германски марки од м² во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бр. 66, општина Г.Баба, Скопје. (16087)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 3518, КО Мирковци, план 015, скица 032, м.в. "Голиово", во површина од 2659 м², сопственост на Стојко Мучиќ од с.Мирковци, Скопје, за цена од 345.670,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "К.Ј.Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка, Скопје. (16351)

Се продава земјоделско земјиште во КО Теово и тоа: култура шума, класа 5, површина од 4000 м², КП бр. 2, план 60; култура нива, класа 8, површина од 8000 м², КП бр. 2, план 60; култура пасиште, класа 6, површина од 5000 м², КП бр. 2, план 60, м.в. "Божано нива"; култура нива, класа 3, површина од 100 м², КП бр. 10, план 20, м.в. "Село"; култура нива, класа 7, површина од 100 м², КП бр. 11, план 21, м.в. "Село"; култура

неплодно, површина од 300 м², КП бр. 11, план 21, м.в. "Село"; култура нива, класа 7, површина од 1000 м², КП бр. 11, план 21, м.в. "Село"; култура лозје, класа 4, површина од 300 м², КП бр. 12, план 22, м.в. "Петков Кладенец"; култура нива, класа 7, површина од 2000 м², КП бр. 16, план 41, м.в. "Космати рид"; култура неплодно, површина од 600 м², КП бр. 16, план 41, м.в. "Космати рид"; култура пасиште, класа 5, површина од 1000 м², КП бр. 16, план 41, м.в. "Космати рид";

култура нива, класа 5, површина од 1900 м², КП бр. 22, план 55, м.в. "Чемерон"; култура нива, класа 7, површина од 2700 м², КП бр. 30, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 8, површина од 2000 м², КП бр. 41, план 32, м.в. "Силаник"; култура пасиште, класа 6, површина од 3000 м², КП бр. 41, план 32, м.в. "Силаник"; култура нива, класа 8, површина од 5600 м², КП бр. 45, план 34, м.в. "Желковец"; култура пасиште, класа 6, површина од 4100 м², КП бр. 46, план 7, м.в. "Орешка нива"; култура пасиште, класа 6, површина од 1100 м², КП бр. 48, план 7, м.в. "Орешка нива"; култура неплодно, површина од 500 м², КП бр. 58, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 8, површина од 4000 м², КП бр. 58, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 6, површина од 500 м², КП бр. 73, план 55, м.в. "Белеска воденица"; култура нива, класа 4, површина од 2000 м², КП бр. 78, план 29, м.в. "Кириска воденица"; култура пасиште, класа 5, површина од 1600 м², КП бр. 93, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 7, површина од 10000 м², КП бр. 93, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 8, површина од 4500 м², КП бр. 120, план 29, м.в. "Голем дол"; култура нива, класа 3, површина од 42 м², КП бр. 145, план 20, м.в. "Село"; култура нива, класа 5, површина од 1400 м², КП бр. 152, план 47, м.в. "Селиште"; култура нива, класа 8, површина од 16000 м², КП бр. 163, план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 7, површина од 3500 м², КП бр. 178, план 41, м.в. "Дрми"; култура нива, класа 4, површина од 1000 м², КП бр. 191, план 55, м.в. "Друм"; култура нива, класа 4, површина од 800 м², КП бр. 191, план 55, м.в. "Друм"; култура пасиште, класа 5, површина од 600 м², КП бр. 235, план 55, м.в. "Долна вода"; култура нива, класа 2, површина од 3100 м², КП бр. 235, план 55, м.в. "Долна вода"; култура нива, класа 4, површина од 1100 м², КП бр. 261, план 47, м.в. "Трикичар" и недвижен имот, под објект, површина од 90 м² и култура двор со површина од 500 м², КП 11, план 21, м.в. "Село", сето тоа заведено во ПЛ бр. 122 за КО Теово, сопственост на Роса Трајкова, ул. "Кукушка" бр. 14, Велес, за цена од 400.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елена Мартинова, ул. "Маршал Тито" бр. 44, Велес. (16663)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1911, м.в. "Тополка", нива, класа 2, во површина од 2950 м², и нива на КП бр. 1912, дел 2, м.в. "Тополка" класа 2, површина 2263 м², секој продавач по една идеална половина, заведени во ИЛ бр. 2940 на КО Варош, сопственост на Спиркоска Стојна и Спиркоски Трајко, ул. "Гога Димитриоски" бр. 44, Прилеп за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (16664)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од КП бр. 1281, м.в. "Селиште", нива, класа 2, во површина од 5045 м², описано во ПЛ бр. 22 на КО Милетино, сопственост на Филиповски Панов Димитрие од с.Милетино, Тетово, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-

јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово.

(16665)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 12782, план 62, скица 52, м.в. "Каменот", лозје, класа 5, во површина од 3293 м², заведена во ПЛ бр. 7167 за КО Велес, сопственост на Анка Серафимова, ул. "Тошо Арсов" бр. 49, Кочани, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елена Мартинова, ул. "Маршал Тито" бр. 44, Велес.

(16666)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, КП бр. 2725/1, м.в. "Црно поле" интензивно лозје, со површина од 1320 м², во КО Неготино вон, и КП бр. 2725/2, м.в. "Црно поле" интензивно лозје со површина од 2799 м² во КО Неготино вон, сопственост на Димчев Миле и Димчев Стојан, ул. "4 Јули" бр. 47, Неготино, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино.

(16667)

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир Капија, КП бр. 1958, м.в. "Горна лака" нива, со површина од 1463 м², во КО Демир Капија, сопственост на Петков Филип, ул. "Маршал Тито" бр. 33, Демир Капија, за цена од 8.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино.

(16669)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, КП бр. 239, м.в. "Попкина нива" нива, со површина од 2471 м², во КО Чифлик, сопственост на Јованов Јован, ул. "Првомајска" бр. 19, Демир Капија, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино.

(16670)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 683, м.в. "Долна краста" нива, со површина од 8649 м², во КО Корешница и КП бр. 684 во м.в. "Долна краста" нива со површина од 1558 м² во КО Корешница, сопственост на Томов Трајче, ул. "И.Р.Лула" бр. 26, Демир Капија, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино.

(16671)

Се разменува земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр. 3279, план 014, скица 078, м.в. "Лаките" култура лозје, класа 2, со површина од 1978 м², сопственост на Драган Стоименов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 797 за земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр. 3280, план 014, скица 008, м.в. "Лаките", култура лозје, класа 2, со површина од 2377 м², во сопственост на Данаил Николов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1011 без паричен надомест.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци.

(16672)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1532, нива класа 4, м.в. "Сидоски брест", КО Радишани, со површина 11053 м², 268/418 идеален дел во сопственост на Крстева Трајанка, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 2/19-12, за цена од 240 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, општина Чаир, Скопје.

(16668)

Се продава земјоделско земјиште овошна градина построена на КП бр. 69/11, план 5, скица 21, м.в. "Брест", класа 4, со површина 1105 м² во КО Катланово, сопственост на Златимир Радишки и Милица Радишки, двајцата од Скопје, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка, Скопје.

(16680)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 436/2, план 4, скица 7 во м.в. "Кулиште", класа 5, со површина од 2783 м², во КО Арачиново, сопственост на Хасип Ибрахим од Скопје, с.Арачиново, ул. "10" бр. 28, (во ПЛ заведен како Ибраимов Хасип), за купопродажна цена од 1.000,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје.

(16867)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 436/3, план 4, скица 7 во м.в. "Кулиште", класа 5, со површина од 2783 м², во КО Арачиново, сопственост

на Амди Ибраимовски од Скопје, с.Арачиново, (во ПЛ заведен како Ибраимов Хамди), за купопродажна цена од 110,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (16872)

Се продава идеална половина од семејна стамбена зграда во Скопје на ул. "Шумадиска" бр. 5 на КП бр. 11452 и КП 11453, КО Центар 1, површина 154 м², објект со право на сопственост според ИЛ бр. 6886 со архивски бр. 1103/8985 на преписот од ИЛ од 10.08.1999 година, со право на користење на градежно изградено земјиште од вкупно 518 м², сопственост на Бојковски Саздо Денко, ул. "Шумадиска" бр. 5, Скопје, за цена од 2.100.000,00 денари.

Се повикува сопственикот на другата идеална половина Драган Петруш Станковски од Скопја со стан на ул. "Шумадиска" бр. 5 во рок од 45 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјасни за прифаќањето на понудата за купување на една половина од објектот по цена од 2.100.000,00 денари со плаќање веднаш на денот на заверката на договорот за купопродажба. Во спротивно го губи правото на првенство на купување на дел од објектот, и продавачот е ослободен да го продава делот на друго лице по иста цена и услови.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Слободан Поповски, ул. "Даме Груев" бр.7, мезанин Скопје и препорачана пратка до продавачот Бојковски Саздо Денко. (16878)

Се продава недвижен имот на КП бр. 2626, м.в. "Кокошино", нива со површина 1716 м², во КО Велмеј, сопственост на Јованка Серафимоска, с.Велмеј, Охрид, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Просветители" бр. 5, Охрид. (16994)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2538, м.в. "Кармуслик", нива класа 3, со површина 4379 м² во КО Оризари и земјоделско земјиште на КП бр. 2539/1 нива 3 класа во површина од 685 м², КО Оризари, м.в. "Кармуслик" сопственост на Темелкова Елена од Велес за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (17113)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чајле, КП бр. 606-6-4 ливада класа 4, м.в. "Стежај", со површина од 2181 м², и КП бр. 607-4-3 лозје 4 класа, м.в. "Стежај", површина од 878 м², заведена во ПЛ бр. 155 за КО Чајле, сопственост на Костоска вд. Штерјо Милица од Гостивар, за цена од 580.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А, Гостивар. (17115)

Се продава нива во месноста "Горна Краста", ПЛ бр. 233, КП бр. 230/16, план 3, скица 6, површина 420 м², класа 6, нивата е заградена од три страни со жица и во неа има засадено неколку дрвја, сопственост на Смилков Светислав Владимир, ул. "Братфорска" бр. 1/3/4, Скопје за цена од 3.000 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Милена Карталова, бул. "Јане Сандански" бр. 70, општина К.Вода, Скопје. (17253)

Се продава необработливо земјиште КП бр. 2122/8, с.Љубаница - Чукар - Орачмина, со површина од 600 м², сопственост на Душан Трајковски, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 23, Скопје, за цена од 18.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. (18017)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

ЈП "Македонски шуми" Скопје, Подружница Шумско стопанство "Беласица", Струмица, го огласува за неважечки изгубениот чук (чеканче), за жигосување на дрва, во округла форма со број 28, а кој е изгубен на 15.04.2000 година.

Сите дрва чукани со овој чук после 15.04.2000 година се сметаат дека се бесправно сечени и дека се пренесуваат на бесправен начин, исто така, се огласува за неважечки и изгубениот чук (чеканче), за жигосување на дрва, во округла форма со број 23, кој е изгубен на 28.05.1999 година.

Сите дрва чукани со овој чук после 28.05.1999 година се сметаат дека се бесправно сечени и дека се пренесуваат на бесправен начин. (17808)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Производно трговско претпријатие "Наш стил" експорт - импорт ДОО Тетово". (17789)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.695542, издаден од УВР - Битола на име Мимоза Талевска, ул. "Партизанска" бр.48 А /29, Битола. Пасош бр.877752, издаден од УВР - Тетово на име Нухиу Кани, с.Боговиње, Тетово. (16328)

Пасош бр.817092, издаден од УВР - Скопје на име Младеновски Томе, ул. "С. Михајлов" бр.2/10 а, Скопје.

Пасош бр. 429251/94, издаден од УВР - Скопје на име Бајрами Сали, ул. "Кипарска" бр.11, Скопје. (16679)

Пасош бр. 1195324/99, издаден од УВР - Скопје на име Наташа Мишковска, ул. "Народен фронт" бр.25/51, Скопје. (16681)

- Пасош бр 1332764/2000, издаден од УВР - Куманово на име Аднан Мисини, с Руница, Куманово (16682)
- Пасош бр 1125385/98, издаден од УВР - Охрид на име Николовски Климе, ул "Г Петров" бр 8, Охрид (16879)
- Пасош бр 1086714, издаден од УВР - Скопје на име Томислав Томов, ул "Б Паровик" бр 9/1-6, Скопје (16881)
- Пасош бр 1262158/99, издаден од УВР - Скопје на име Зорик Валентина, ул "К Новаковиќ" бр 1 а /24, Скопје
- Пасош бр 756690, издаден од УВР - Куманово на име Митковска Жаклина, ул "Тоде Думба" бр 82/9-3, Куманово
- Пасош бр 1253292/99, издаден од УВР - Скопје на име Емсаљ Бела, ул "Дижонска" бр 13/38, Скопје (16905)
- Пасош бр 1029711/97, издаден од УВР - Скопје на име Деспотовски Муиодраг, ул "Т Чангов" бр 21/27а, Скопје
- Пасош бр 1136178/98, издаден од УВР - Тетово на име Салихи Сулејман, с Гаре, Тетово (16963)
- Пасош бр 0172481 на име Дурмиши Максут, Дебар
- Пасош бр 0316778/94, издаден од ОВР - Винаца на име Митко Арсов, с Градец, Винаца (16966)
- Пасош бр 612238, издаден од УВР - Охрид на име Живковиќ Милан, бул "Туристичка" бр 94/3/46, Охрид
- Пасош бр 1353921/2000, издаден од ОВР - Скопје на име Антонио Стојчевски, с Визбегово, Скопје (16968)
- Пасош бр 874676/96, издаден од УВР - Скопје на име Елизабета Цубалеска, бул "Ј Сандански" бр 107/3-8, Скопје (16969)
- Пасош бр 1018106, издаден од УВР - Радовиш на име Петров Ванчо, с Ораовци, Радовиш (16982)
- Пасош бр 1208006 на име Ефремов Мирко, ул "Чазманска" бр 1, Радовиш (16983)
- Пасош бр С 0001353, издаден од МНР - Скопје на име Војо Михајловски, ул "Јадранска" бр 35, Скопје (16995)
- Пасош бр 031491/93, издаден од УВР - Скопје на име Димитровски Ристо, бул "Ј Сандански" бр 114/1-3, Скопје (16996)
- Пасош бр 1107903/98, издаден од УВР - Скопје на име Сашо Стојановски, ул "88" бр 17, с Стајковци, Скопје
- Пасош бр 1113173/98, издаден од УВР - Куманово на име Албин Нухиџи, ул "Октомвриска револуција" бр 2/1-18, Куманово (16999)
- Пасош 1175447/99, издаден од ОВР-Струга на име Мустафаи Екуран, ул "Партизанска" бр 77 а, Струга (17001)
- Пасош бр 696262, издаден од ОВР-Струмица на име Јанакова Даниела, с Мокриево, Струмица (17061)
- Пасош бр 1104582, издаден од ОВР-Струмица на име Јанков Ванчо, с Мокриево, Струмица (17062)
- Пасош бр 0273238, издаден од ОВР - Кичево на име Реџеџи Лиман, с Кољари, Кичево (17124)
- Пасош бр 0926467, издаден од УВР - Тетово на име Муртезани (Цека) Изафете, ул "К Ј Питу" бр 50, Тетово
- Пасош бр 1242765/99, издаден од УВР - Тетово на име Сејди Фариџе, ул "И Р Лола" бр 359, Тетово (17137)
- Пасош бр 0284478, издаден од УВР - Скопје на име Димитриевиќ Елизабета, ул "Јан Хус" бр 34, Скопје (17151)
- Пасош бр 0106594 на име Богојевски Драгв, с Лопатица, Битола (17218)
- Пасош бр 94938/93, издаден од ОВР - Крушево на име Наум Наумов, ул "Т Бербер" бр 28, Крушево (17225)
- Пасош бр 1143181/98 на име Грбле Гајур, ул "Н Паралунов" бр 1, Гостивар (17231)
- Пасош бр 1222732/99 на име Бејта Семра, ул "Никола Паралунов" бр 1, Гостивар (17234)
- Пасош бр 252219/94 на име Бејта Нуран, ул "Никола Паралунов" бр 1, Гостивар (17237)
- Пасош бр 1222748/99 на име Бејта Суна, ул "Никола Паралунов" бр 1, Гостивар (17240)
- Пасош бр 573542/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Бафќари Имер, ул "393" бр 3, Скопје (17312)
- Пасош бр 1000973/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Бафќари Фатиме, ул "393" бр 3, Скопје (17313)
- Пасош бр 1000830/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Бафќари Илмиџе, ул "393" бр 3, Скопје (17314)
- Пасош бр 0903546, издаден од УВР - Гевгелија на име Вангелова Оливера, ул "Кукушка" бр 12, Гевгелија 17329
- Пасош бр 1155706/98, издаден од УВР - Тетово на име Илџи Муамет, с Челопек, Тетово (17339)
- Пасош бр 703491/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Барџе, с Сара, ул "М Тито" бр 18, Скопје (17343)
- Пасош бр 1234985/99, издаден од УВР - Скопје на име Веби Рамасан, ул "Брсјачка буна" бр 21, Скопје (17346)
- Пасош бр 1157165 на име Садику Дритане, с Букојани, Кичево (17356)
- Пасош бр 285080/94, издаден од УВР - Скопје на име Пелиќ Јонуз, с Д Коњари, Скопје (17369)
- Пасош бр 363648, издаден од на име Илџи Велиџе, Кичево (17371)
- Пасош бр 1155388, издаден од на име Шабан Реџеџи, с Милетно, Тетово (17376)
- Пасош бр 671746 на име Мемеди Мејни, с Балнидол, Гостивар (17388)
- Пасош 1104582 на име Јанков Ванчо, с Мокриево, Струмица (17390)
- Пасош бр 696262 на име Јанкова Даниела, с Мокриево, Струмица (17391)
- Пасош бр 1060231/97, издаден од УВР - Скопје на име Исениќ Селвете, бул "П Одреди" ул "11" бр 1в, Скопје
- Пасош бр 1064213/97, издаден од УВР - Скопје на име Атанас Кајчевски, ул "Ц Поповиќ" бр 6/3-23, Скопје
- Пасош бр 1106198/98, издаден од УВР - Скопје на име Ана Кајчевска, ул "Ц Поповиќ" бр 6/3-23, Скопје 17567
- Пасош бр 978539/97, издаден од УВР-Куманово на име Кефсере Рамадан, ул "Трст" бр 15, Куманово (17568)
- Пасош бр 1063904/98, издаден од УВР - Куманово на име Бедри Рамадан, ул "Трст" бр 15, Куманово (17569)
- Пасош бр 786410/95, издаден од УВР - Скопје на име Сефер Јашари, с Буковиќ, Скопје (17579)
- Пасош бр 564112/95, издаден од УВР - Скопје на име Ертон Тоска, ул "Ф Рузвелт" бр 4/20, Скопје (17580)
- Пасош бр 0149782, издаден од УВР - Велес на име Димовски Јованче, с Владилковци, Велес (17581)
- Пасош бр 1216633/99, издаден од УВР - Скопје на име Бејтула Фатмир, с Грчец, Скопје (17582)
- Пасош бр 1247641 на име Салиу Елвер, Д Дол, Кичево
- Пасош бр 1148967 на име Петровски Љупчо, ул "Прилепска" бр 41/88, Битола (17593)
- Пасош 403049 на име Рамадан Руфџи, с Форино, Гостивар (17602)
- Пасош бр 637522, издаден од УВР - Скопје на име Дуковски Мире, ул "Козара" бр 64/1-4 а, Скопје (17701)
- Пасош бр 1294070/99, издаден од УВР - Скопје на име Сашо Васев, ул "А. Димитревски" бр 15/22, Скопје 17709
- Пасош бр 0935569 на име Дука Бујар, Дебар (17725)
- Пасош бр 1074029/98, издаден од УВР - Велес на име Шерифовиќ Енез, с Г Оризари, Велес (17727)
- Пасош бр 754926, издаден од УВР-Куманово на име Софинкиќ Горан, ул "Егејска" бр 2/2-8, Куманово 17731
- Пасош бр 1099088/98, издаден од УВР - Скопје на име Теута Хасани, ул "Фуштанска" бр 57 а, Скопје (17760)
- Пасош бр 1213487/99, издаден од УВР - Велес на име Тепев Димче, Велес (17776)

Пасош бр 316506, издаден од УВР - Кочани на име Кучевски Тодор, ул "Коста Рацин" бр 12, Кочани (17778)
 Пасош бр 1337006/2000, издаден од ОВР - Струга на име Азиси Назмије, с Долно Татешти, Струга (17779)
 Пасош бр 0465551, издаден од УВР - Прилеп на име Хасановиќ Мумин, с Лажани, Прилеп (17780)
 Пасош бр 525418, издаден од УВР-Охрид на име Лазаровски Раденко, ул "Галичица" бр 35, Охрид (17784)
 Пасош бр 8145752 на име Селман Мудин, с Чегране, Гостивар (17785)
 Пасош бр 406486 на име Асани Беадин, с Чегране, Гостивар (17786)
 Пасош бр 1012032, издаден од УВР-Штип на име Дурмишов Демир, ул "Брегалничка" бр 2, Штип (18066)
 Пасош бр 371565 на име Исмаили Волнет, с Франгово, Струга (18079)
 Пасош бр 612472/95, издаден од УВР - Охрид на име Соња Димоска, ул "7 Ноември" бр 144, Охрид (17803)
 Пасош бр 214098/94, издаден од УВР - Скопје на име Кочовска Десанка, ул "Женева" бр 31 б, Скопје 17826
 Пасош бр 077166 на име Димитров Тодор, с Ињево, Радовиш (17830)
 Пасош бр 748696/95, издаден од УВР - Скопје на име Омерагиќ Фарук, ул "Г Петров" бр 12/1-8, Скопје (18013)
 Пасош 1136651, издаден од УВР-Тетово на име Зекири Насир, ул "Браќа Миладиновци" бр 181, Тетово (18050)
 Пасош бр 0578939, издаден од УВР-Кочани на име Костадинов Свонко, ул "Роза Петрова" бр 2-3/1, Кочани
 Пасош бр 220120, издаден од ОВР-Струга на име Мауди Африм, с Корошишта, Струга (18060)
 Пасош бр 1308739, издаден од ОВР-Струга на име Истрефи Нуни, Струга (18061)
 Пасош бр 1025195 на име Реџепова Серфије, с Сара, Струмица (18062)
 Пасош бр 0903546, издаден од МВР-Гевгелија на име Вангелова Оливера, ул "Кукушка" бр 12, Гевгелија 18067
 Пасош бр 767229 на име Алми Изер, ул "М Милески" бб Кичево (18068)
 Пасош бр 245215/94, издаден од УВР - Тетово на име Шабан Емурли, ул "Љуботенска" бр 39, Тетово (18076)
 Пасош бр 671746 на име Мемеди Мејзвн, с Балиндол, Гостивар (18077)
 Пасош бр 768468 на име Алми Меџант, с Делогжда, Струга (18080)
 Пасош бр 0565289, издаден од ГУВР - Скопје на име Зељкиф Туша, ул "Мак косовска ударна бригада" бр 36/11, Скопје
 Пасош бр 0835783, издаден од ГУВР - Скопје на име Цековски Славчо, ул "Трифун Хаџијанев" бр 12/2-12, Скопје
 Пасош бр 78694, издаден од ГУВР - Скопје на име Тони Крстевски, ул "Црногорска" бр 3-А, Скопје
 Пасош бр 147619/93, издаден од УВР - Тетово на име Назми Ајрули, с Рогле, Тетово (18082)
 Чекови бр 3856252, 3856253 и 3856254, од тековна сметка бр. 3091392, издадени од Поштанска штедилница - Скопје на име Грковски Миле, Кичево (18058)
 Работна книшка на име Невзар Шабани, Гостивар
 Работна книшка на име Ејупи Фикрије, Гостивар 17812
 Работна книшка на име Дибра Џингис, Гостивар 17814
 Работна книшка на име Муслиу Алаедин, с Здуње, Гостивар. (17815)
 Работна книшка на име Аручи Камил, Гостивар 17817
 Работна книшка на име Жарко Велковски, Скопје
 Работна книшка на име Ѓорѓиевски Слободан, Скопје
 Работна книшка на име Вулетик Горан, Куманово 17831

Работна книшка на име Абазоски Сејдо, Охрид (17832)
 Работна книшка на име Спирковска Татјана, Велес.
 Работна книшка на име Исмаилова Рејан, Штип. 17840)
 Работна книшка на име Славковски Сашо, ул "Толе Паша" бр 30, Прилеп (17842)
 Работна книшка на име Зоран Андреески, Прилеп
 Работна книшка на име Петреска Сузана, Охрид 17844
 Работна книшка на име Сефедин Гезим, Струга (17885)
 Работна книшка на име Даути Дгешал, с Радолишта, Струга. (17889)
 Работна книшка на име Ефремов Благој, с Злетово, Пробиштип (17900)
 Работна книшка на име Адemosки Сеат, Кичево 17907
 Работна книшка на име Димеска Јасмина, Прилеп
 Работна книшка на име Јусуфовски Сабит, с Чифлик, Скопје (18047)
 Работна книшка на име Трпески Златко, Кичево 18052
 Работна книшка на име Драган Трајковски, Куманово.
 Работна книшка на име Бајрамоска Ферида, с Лисичани, Кичево (18069)
 Работна книшка на име Алпоска Ферида, с Лисичани, Кичево. (18070)
 Работна книшка на име Спирковски Кире, Прилеп. 18072
 Работна книшка на име Томовски Борислав, Скопје.
 Воена книшка, издаден од Скопје на име Митрески Зоран, Скопје (17787)
 Воена книшка, издаден од Скопје на име Илија Гајдов, Скопје (17790)
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. Радуша-Скопје на име Османи Сермадије, с Радуша, Скопје (17788)
 Свидетелство за 8 одделение на име Наце Коцев, ул "А Македонски" бр. 502/19, Радовиш. (17791)
 Свидетелство за 8 одделение на име Горгиев Николчо, с Ињево, Радовиш. (17793)
 Свидетелство за 6 одделение на име Демишоски Марем, с Лабуниште, Струга (17795)
 Свидетелство за 7 одделение на име Магбула Библик, с Оризари, Велес. (17804)
 Свидетелство на име Ислами Сузана, с Дреновец, Тетово. (17806)
 Свидетелство на име Флорие Мустафи, с Жеровјане, Тетово. (17809)
 Свидетелство за 3 одделение на име Зифова Ј. Здравка, с Ораовица, Радовиш (17829)
 Свидетелство на име Ангелов Благој, ул "Загребачка" бр 20, Штип (17838)
 Свидетелство на име Лена Назмише, с Радолишта, Струга. (17845)
 Свидетелство за 8 одделение на име Цвдет Цафери, с Радуша, Скопје. (17881)
 Свидетелство и диплома на име Андов Дејан ул "Илинденска" бр. 2/19, Велес. (17904)
 Свидетелство на име Патоска Мариџе, ул "Питу Гули" бр. 9, Прилеп. (17918)
 Свидетелство на име Фазлоски Сеат, с Дебреште, Прилеп (17919)
 Свидетелство на име Мигант Хасани, с Теарце, Тетово.
 Свидетелство за 3 година на име Атиџе Аљати, ул "107" бр. 49, Тетово (17921)
 Свидетелство на име Фазлоска Ајша, с Дебреште, Прилеп (18048)
 Свидетелство на име Раишеска Абиба, с Дебреште, Прилеп (18049)
 Свидетелство на име Стојановска Ленче, с Војславци, Радовиш (18051)
 Свидетелства од 1 до 4 одделение, издадени од ОУ "Пе-

- ро Наков" на име Ајредин Целадин, с.Романовце,Куманово. (18055)
- Свидетелство за 8 одделение на име Беким Туда, с.Велешта,Струга. (18059)
- Свидетелство за 1година,издадено од Економско училиште "Арсение Јовков" Скопје на име Христов Ѓорѓи, Скопје. (18071)
- Свидетелство за 8 одделение на име Славковски Сашо ул."Толе Паша"бр.30,Прилеп. (18073)
- Ученичка книшка на име Цветковски Благојче, Македонски Брод. (18074)
- Диплома на име Костадинов Гоце,ул."Товарник"бр.9, Штип. (17896)
- Диплома на име Исмет Машовиќ, с.Витоше,Прилеп.
- Диплома на име Фејзулан Бесир,с.Добридол,Гостивар.
- Здравствена легитимација на име Митев Сретен,Пробиштип. (17797)
- Здравствена книшка на име Рамиш Исмаилов, ул. "Коварска"бр.207,Штип. (18065)
- Лична карта на име Петрушева Маре,ул."Џутјеска"бр.48/2,Штип. (17836)
- Лична карта на име Стојковски Иво, ул."Ристо Минев" бр.151,Крива Паланка. (18057)
- Лична карта на име Стојановски Роберт,Тетово.18075
- Даночна картичка бр. 4030993110540, издаден од Управа за приходи - Скопје на име "Јастра",Скопје.
- Даночна картичка на име Петрова Јадранка,Штип.
- Даночна картичка на име НиколоваТеодора, Струмица. (18081)
- Избирачка легитимација на име Клиничарска Добрина, с.Чардаклија,Штип. (17839)
- Чекови од бр. 318133 до 318137, од бр.300720 до 300723. 3987354, 233487, 156201,156202,284254, 300715 и 300716 од тековна сметка бр. 4780387, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристеска Маре,Скопје.
- Чекови на име Ивановски Горанче,Македонски Брод.
- Работна книшка на име Десков Панче,Скопје. (17555)
- Работна книшка на име Дестани Вели,Скопје. (17562)
- Работна книшка на име Секуловска Оливера,Скопје.
- Работна книшка на име Зоран Атанасов,Скопје.17576
- Работна книшка на име Јаќимовски Игор,Скопје.17577
- Работна книшка на име Јусуфовска Муфтерема,Кичево. (17583)
- Работна книшка на име Амет Бекири,с.Лопате,Куманово. (17589)
- Работна книшка на име Лујвие Дзелли,Охрид.(17591)
- Работна книшка на име Душка Алистратоска,Струга.
- Работна книшка на име Хирмет Рега,Тетово. (17597)
- Работна книшка на име Ибраими Нуредин,Тетово.
- Работна книшка на име Идриз Идризи,Тетово. (17600)
- Работна книшка,издаден од Скопје на име Сулејманов Небија,с. Д. Кољчани,Скопје. (17657)
- Работна книшка на име Трајковска Лепа,Скопје.17702
- Работна книшка на име Спирковски Кире,Прилеп.17734
- Чековна картичка бр.3438-95 на име Ставрев Мијалче, ул."Ц.Јованова"бр.19,Штип. (17616)
- Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Идрина" Скопје на име Дестани Вели,Скопје. (17563)
- Свидетелство за 7 одделение,издадено од ОУ"Лазо Трповски" Скопје на име Трајковска Маја,Скопје. (17578)
- Свидетелство за 8 одделение на име Георгиева Биљана, с. Инчево,Радовиш. (17584)
- Свидетелство за 8 одделение,издадено од на име Арсов Орце,с.Мородвич,Кочани. (17586)
- Свидетелство на име Серфим Марија, ул."Јане Сандански" бр.25,Кочани. (17587)
- Свидетелство на име Суплиноски Илија,Прилеп.17594
- Свидетелство за 8 одделение на име Асаниски Рамадан,Прилеп. (17595)
- Свидетелство на име Феати Абдилвеап,с.Требош,Тетово. (17601)
- Свидетелство за 7 одделение на име Цалими Нуредин, Гостивар. (17607)
- Свидетелство на име Амир Асани,с.Чегранс,Гостивар.
- Свидетелство на име Изери Ресул,Гостивар. (17612)
- Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Ј.Сандански" Скопје на име Бектеши Арсим,Скопје. (17713)
- Свидетелство за 8 одделение на име Славичковски Сашо, ул."Толе Паша"бр.30,Прилеп. (17737)
- Диплома на име Апостоловска Слободанка, ул."Илинденска"бр.77а/19,Тетово. (17598)
- Книшка на име Габриела Костадинова, ул."29Ноември" бр.93,Кочани. (17588)
- Решение на име Фетан Сељам,Гостивар. (17606)
- Чекови од бр.3573050 до 3573064,3663401 и 2107817,од тековна сметка бр. 7526830,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Базерко Аспасија,Скопје.16714
- Чекови од бр.5199463 до 5199468,од тековна сметка бр. 12796862,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристевски Радомир,Гостивар. (17000)
- Чекови од 1780486 до1780488,од бр. 178491 до 1780493, од тековна сметка бр.1964/94 на име Јагодинка Стојчева,ул. "Љупчо Сантов"бр.109,Кочани. (17063)
- Чекови од тековна сметка бр.8373/71,два чека, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Милески Владо, ул."Богомилска" бр.41,Охрид. (17091)
- Чекови бр.3627680 и 3627681, од тековна сметка бр. 8517/00,издадени од "Охридска банка"а.д. - Охрид на име Богоја Павловски,ул."Булевар на револуција" бр. 101/15, Охрид. (17091-а)
- Чекови од бр. 5087190 до 5087199,3080620 и 5087183, од тековна сметка бр. 11362574,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Переловска Стојанка,Скопје.
- Чекови бр. 4223593, 4223594, 4223595 и 4172769, од тековна сметка бр.3741493,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанчевска Лилјана,Скопје.
- Чекови од бр. 0130003930651 до 0130003930665, од тековна сметка бр. 4060644, издадени од Поштанска штедилница - Скопје на име Гошевски Зоран, Крива Паланка. (17362)
- Работна книшка на име Силјановска Костадинка, Скопје. (16677)
- Работна книшка на име Ангелевска Николина, с. Другово,Кичево. (16955)
- Работна книшка на име Ибраими Мефаил,Тетово.
- Работна книшка на име Андро Јованоски, с.Глоги,Тетово. (16959)
- Работна книшка на име Наташа Бариќ,Скопје. (16964)
- Работна книшка на име Зотевски Стојче,Скопје.16971
- Работна книшка на име Невена Поповска,Скопје.16972
- Работна книшка на име Арсенова Лила, с. Ињево,Радовиш. (16980)
- Работна книшка на име Димче Стойлов,с.Злеово,Радовиш. (16981)
- Работна книшка на име Денковска Вијолета,Скопје.
- Работна книшка на име Керим Мехмеди,Кичево.17130
- Работна книшка на име Мемет Јашаров,с. Тополица, Радовиш. (17163)
- Работна книшка на име Јлдз Мехмедов,Виница.(17173)
- Работна книшка на име Постолов Гоце,с. Липец,Виница. (17175)
- Работна книшка на име Данчов Ванчо,Пехчево.(17178)

- Работна книшка на име Шаби Амети, с. Матејче, Куманово. (17188)
- Работна книшка на име Марјан Илиевски, Куманово.
- Работна книшка на име Јагода Ноцевска, с. Слоешница, Демир Хисар. (17214)
- Работна книшка на име Весели Мусли, с. Гургурница, Тетово. (17228)
- Работна книшка на име Емини Меџет, с. Симница, Гостивар. (17242)
- Работна книшка на име Павловиќ Јелица, Скопје. 17308
- Работна книшка на име Марјан Николовски, Скопје.
- Работна книшка на име Ангелеска Николина, с. Другово, Кичево. (17348)
- Работна книшка на име Ибраими Мефаил, Тетово.
- Работна книшка на име Симоска Тодорка, с. Свиричино, Тетово. (17354)
- Работна книшка на име Андро Јовановски, с. Глоги, Тетово. (17355)
- Работна книшка на име Вељановски Борис, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 22, Куманово. (17357)
- Работна книшка на име Марковски Слободан, с. Дурачка Река, Крива Паланка. (17358)
- Работна книшка на име Јовановски Јовица, с. Опила, Крива Паланка. (17359)
- Работна книшка на име Исмаил Решат, Охрид. (17360)
- Работна книшка на име Фератоски Фоспир, Струга.
- Работна книшка на име Кузманоски Горан, Прилеп.
- Работна книшка на име Андревски Орадан, Скопје.
- Работна книшка на име Ангеловски Влатко, Кратово.
- Работна книшка на име Ленка Димовска, Велес. (17394)
- Чековна картичка бр. 9164976, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Каровчевик Војслав, Скопје. (17064)
- Чековна картичка бр. 2824/75 на име Николов Перо, Штип. (17387)
- Свидетелство за 3 година и диплома, издадени од МУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Атила Ариф, Скопје. 16676
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Климент Охридски" Скопје на име Билјана Костевска, Скопје. (16683)
- Свидетелство за 7 одделение, издадено од ОУ "11 Октомври" Скопје на име Перковска Санда, Скопје. (16880)
- Свидетелство на име Сарокоска Суза, с. Обршани, Прилеп. (16957)
- Свидетелство за 2 година, издадено од Средно училиште "Димитар Влахов" - Скопје на име Костевска Билјана, Скопје. (16978)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од на име Димитров Здравко, с. Зрновци, Кочани.
- Свидетелство за 1 година на име Темелков Петар, ул. "Којник" бр. 27, Велес. (17157)
- Свидетелство за 1 година, издадено од ДЦЗ "Цар Самуил" - Ресен на име Весна Јоновска, ул. "5-та" бр. 1, Ресен.
- Свидетелство на име Добринка Таковска, с. Умлена, Пехчево. (17181)
- Свидетелство за 1 година на име Василева Људмила, ул. "Хр. Карпош" бр. 45/6, Штип. (17203)
- Свидетелство за 2 година на име Василева Људмила, ул. "Хр. Карпош" бр. 45/6, Штип. (17211)
- Свидетелство на име Саркоска Суза, с. Обршани, Прилеп. (17350)
- Свидетелство на име Добрица Цолевска, с. Вогани, Прилеп. (17351)
- Свидетелство за 8 одделение на име Нуроска Емрија, с. Боровец, Струга. (17363)
- Свидетелство за 7 одделение на име Јашароски Неџат, с. Лабуништа, Струга. (17364)
- Свидетелство за 6 одделение на име Муслиоска Сафаде, с. Лабуништа, Струга. (17365)
- Свидетелство за 8 одделение на име Салоски Ешта, с. Лабуништа, Струга. (17366)
- Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски Мулиба, с. Лабуништа, Струга. (17367)
- Свидетелства за 1 и 2 година на име Јовановски Сапо, ул. "Вељхо Влаховиќ" бр. 12/7, Пробиштип. (17368)
- Свидетелство за 5 одделение на име Демироски Садем, с. Дебреште, Прилеп. (17379)
- Свидетелство за 8 одделение на име Шулеска Адвија, с. Пешталеве, Прилеп. (17380)
- Свидетелство за 8 одделение на име Бибиќ Нермин, с. Лажани, Прилеп. (17382)
- Свидетелство на име Дашоски Шефкет, с. Дворци, Прилеп. (17383)
- Свидетелство од 1 до 4 одделение на име Сафет Климани, ул. "176" бр. 26, Тетово. (17384)
- Свидетелство на име Ислами Фатима, с. Ростуше, Тетово. (17385)
- Свидетелство за 8 одделение на име Стојановска Тања, с. Татомир, Кратово. (17392)
- Свидетелство за 8 одделение на име Беќарова К. Станка, ул. "22 Октомври" бр. 34, Радовиш. (17395)
- Индекс бр. 2223, издаден од Педагошки Факултет - Скопје на име Мухамед Златку, Скопје. (17002)
- Диплома за завршено средно образование, издадена од Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје на име Дубараџева Иванка, Скопје. (16985)
- Диплома и свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Бурназова Татјана, ул. "Балканска" бр. 43, Штип. (17196)
- Диплома на име Милошеска Соња, ул. "К. Фетак" бр. 31, Прилеп. (17224)
- Диплома, издадена од Средно машинско "Гоце Делчев" - Скопје на име Чекаловиќ Горан, Скопје. (17340)
- Диплома на име Ибраими Мерсијам, "В. Пат" 103, Кичево. (17370)
- Диплома на име Кузманоски Горан, ул. "Валевска" бр. 4/3, Прилеп. (17377)
- Диплома на име Душанка Тасевска, ул. "73" бр. 4 Волково, Скопје. (17393)
- Акција бр. 37 издаден од АД за осигурување "Македонија" - Скопје на име АД Фабриказа кабли "Неготино", Неготино. (16599)
- Општ бр. 2951 издаден од Општина К. Вода - Скопје на име Еллиники Ковијаду, Скопје. (16685)
- Книшка за повластено патување бр. 2951, издадена од Општина К. Вода - Скопје на име Еллиники Коковијаду, Скопје. (16686)
- Книшка за повластено патување бр. 2950, издадена од Општина К. Вода - Скопје на име Атанас Коковијадис, Скопје. (16687)
- Потврда за акции, издадени од АДОР "Македонија" - Скопје на име АДЗК "Кичево", Кичево. (17140)
- Книшка на име Бекироска Зелије, с. Србица, Кичево.
- Штедна книшка бр. 12-51-66112-9, издадена од "Југобанка" - Скопје на име Ристовска Даница, Скопје. (16998)
- Штедна книшка бр. 001-913/17, издадена од Македонска банка БС - АД Скопје на име Стеваноска Павлина, Скопје. (17386)
- Лична карта на име Гоцева Васка, с. Ораовица, Радовиш. (17397)
- Даночна картичка бр. 4030999359907, издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Комтех" Тони и други, Скопје. (17347)
- Чекови на име Илиевски Јовица, ул. "Б. Танев" бр. 11, Куманово. (17185)

Избирачка легитимација на име Клиничаров Трајан,
с. Чардаклија, Штип. (17200)

Здравствена легитимација, издадена од на име Боро
Мицов, Невотино. (16962)

Оглас за намалување на основната главница на име
"Бога" Зоран ДООЕЛ, Скопје. (17396)

Решение бр. 22-846/1, издадено од Министерство за
стопанство - Општина Центар - Скопје на име Бошков-
ски Никола, с. Шишево, Скопје. (16979)

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Друштвото за промет и услуги Бога Зоран ДООЕЛ
експорт-импорт, бул. "Јане Сандански" бр. 82, лок. 37,
Скопје, има намера да изврши намалување на основна-
та главнина.

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да
ги пријават своите побарувања.

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата
на доверителите да им го исплати побарувањето или
да им даде гаранција.

Управител,
Стојанка Момирска, с.р.
(17396)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 45/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач на повикот е: АД "Македонски
Телекомуникации" Скопје - Дирекција, со седиште во
Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката е:

- свежо месо,
- сувомеснати производи,
- леб и бели печива,
- млеко и млечни производи,
- колонијални производи,
- алкохолни и безалкохолни пијалаци.

1.3. Вид и количина:

Дадени во спецификацијата на прехранбените ар-
тикли со количини, која може да се добие во Дирекци-
јата на набавувачот, во Службата за општествен стан-
дарт на тел: 141 - 200.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- | | |
|--------------------|----------|
| - цена | 60 бода, |
| - квалитет | 20 бода, |
| - рок на испорака | 10 бода, |
| - начин на плаќање | 10 бода. |

1.5. Рок на важност на понудата 90 дена од денот
на поднесување на одлуката за избор на најповолен по-
нудувач.

1.6. Рок на испорака на прехранбените артикли
согласно барањата на набавувачот.

1.7. Рок на поднесување на понудите до 11.05.2000
година до 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите.

1.8. Право на учество на повикот имаат сите прав-
ни и физички лица.

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр.
26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата може да се достави за целиот пред-
мет на набавката или за дел од набавката.

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да
ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана
од министерот за финансии со Правилник, согласно
член 22;

- доказ дека понудувачот не е во стечај, или во про-
цес на ликвидација; и

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност
- забрана на вршење на дејност издаден од страна на
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки.

Горенаведените придружни документи потребно е
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна
на нотар.

2.3. Понудената цена треба да биде франко ТТ ма-
гацин со сите давачки без данок на додадена вредност.

2.4. Секој понудувач е должен во понудата да го ис-
такне потеклото на производот што го нуди, а квали-
тетот на производите да биде во согласност со соод-
ветниот Правилник за квалитет на прехранбените
производи.

2.5. Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција во износ од 2% од вкупната вредност
на понудата.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во архивата на
Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб - Скопје.

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на
овластени претставници на понудувачите ќе биде из-
вршено на ден 11.05.2000 во 10,00 часот, во простор-
иите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекому-
никации" Скопје, во салата на IV кат.

3.3. Понудата односно спецификацијата се доставу-
ва во еден оригинален примерок, кој треба да биде
потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот.

3.4. Понудите треба да се достават согласно член
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како
и оние кои не се изработени според пропозициите и
програмата на Отворениот повик и Законот за јавни-
те набавки нема да бидат разгледувани.

3.6. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на
тел. (091) 141-200.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните наба-
вки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за ја-
вни набавки на Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-85/000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ-Скопје, Под-
ружница РЕК Осломеј.

1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди
за:

- монтажа и демонтажа на термоизолација од минерална волна.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Обем на работите:

- планирано 8000 м².

3. Содржина на понудата:

Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот: понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а данокот на промет и услуга да биде изразен како посебна позиција.

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на работите дадени во програмата.

Понудата треба да го содржи и рокот на извршување на работите.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката способност за извршување на работите.

Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација:

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- цена на чинење	40 поени,
- гаранција за извршените работи	30 поени,
- рок на завршување на работите со динамика	20 поени,
- начин на плаќање	10 поени.

6. Начин и рок на доставување на понудата:

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј с. Осломеј.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 15.05.2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката на Одборот за јавни и комунални работи бр. 12-195/2 од 17.03.2000, Комисијата за јавни набавки на општина Битола објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛ. "МАРШАЛ ТИТО", I И II ДЕЛ - БИТОЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Совет на Општина Битола со седиште во Битола на ул. "Кирил и Методиј" бр. 6.

1.2. Предмет на набавката

Поплочување на пешачки улици и плоштади според Главен проект за партерно уредување и попlochување на ул. "Маршал Тито" во Битола (I и II дел).

1.3. Вид и количество

Дадено во тендер документација.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена	70%
- рок на извршување на работите	10%
- техничка способност - референца	5%
- квалитет и гаранција	5%
- кадровска структура	5%
- техничка опременост	5%

1.5. Рок за доставување на понудите

Најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

1.6. Рок на важност на понудата

30 дена од денот на прифаќањето на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација на работите може да се подигне во Советот на Општината Битола-канцеларија на Главен архитект на градот, во секој работен ден од 10,00 и 13,00 часот.

2.2. Износот за надоместок што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 1.000,00 денари на жиро сметка 40-300-637-21 даночен број 4002996128471 депонент на Народна банка - со назнака за тендерска документација.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи докази за техничката способност на понудувачот, (согласно член 23 од Законот за јавните набавки како гаранција за квалитетно работење) и,

- референци, список на извршени работи (објекти) во последните три години,

- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага,

- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: (документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник согласно член 22 од Законот за јавните набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, како и документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност издаден од страна на судот согласно член 24 од Законот за јавните набавки. Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинал или фотокопија заверена од нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата.

3.5 Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, единечни цени и вкупни, атести за материјалите и мостри од плочките. Мострите се доставуваат на денот на отворањето на понудите.

IV ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени плика.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуѓа".

4.3 Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата во Советот на општина Битола.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудите ќе се изврши на ден 15.05.2000 во 12 часот во просториите на Советот на Општина Битола.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 097/31-096 и 35-416, факс 32-723.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Педагошкиот факултет во Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА САЛА ПРИ ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I ОПШТИ УСЛОВИ

1.1 Набавувач: Педагошки факултет во Скопје.

1.2 Предмет на набавката: Изградба на фискултурна сала при Педагошкиот факултет во Скопје.

1.3 Вид на работи: Градежни, градежно-занајтчиски, инсталатерски работи со предмет и технички опис на работите кој може да се подигне во просториите на Педагошкиот факултет во Скопје, на ул. "Партизански одреди" бб, секој работен ден од 10 до 14 часот.

1.4 Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5 Критериуми за избор на најповолен понудувач се

- цена,
- квалитет,
- референтна листа,
- кадровска и техничка опременост,
- рок на изведба,
- бонитет,
- комплетност на понудата,
- начин на плаќање

1.6 Рок за поднесување на понудите е до 8 дена до 12 часот

1.7. Важност на понудата е 30 дена од денот на поднесување на понудата

2 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи единечните цени на сите позиции и вкупната вредност изразена во денари.

2.2. Понудената вредност треба да ги содржи сите даноци, царински давачки и ДДВ.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да се достави во архивата на Педагошкиот факултет во Скопје, ул. "Партизански одреди" бб.

3.2 Понудувачите, покрај понудата, задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет од носителот на платниот промет, чија содржина ја потпишува министерот за финансии,

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, во согласност со член 24, точка а, од Законот за јавните набавки,

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност, во согласност со член 24, точка б, од Законот за јавните набавки.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуѓа", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација".

3.4. На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на отворениот повик, а во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

За дополнителни информации понудувачите можат да се обратат на тел. 366-807.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 24/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката

- џемпери за Полиција - 3.000 парчиња, предвидени во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1 Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единична цена изразена во денари (погодно искажан данокот на додадена вредност и други

давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 поени
- квалитет	30 поени
- начин на плаќање	25 поени
- рок на испорака	5 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање,
 - рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,
 - понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот,
 - понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.05.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите,
 - со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката,
 - понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за неделосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" 66, 91000 Скопје.
2. Предмет на набавката
- кожни ракавици - 3.000 парчиња, чорапи - 12.000 пара за Полиција, предвидени во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000), и кошули -

1.800 парчиња и чорапи - 1.800 пара за припадниците на противпожарните единици предвидена во Правилникот за условите за униформата ("Службен весник на РМ" бр. 44/94).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.
6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данокот на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 поени
- квалитет	30 поени
- начин на плаќање	25 поени
- рок на испорака	5 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање,
 - рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,
 - понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот,
 - понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.05.2000 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите,
 - со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката,
 - понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за неделосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 23/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
 - Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.
2. Предмет на набавката
 - чевли со подебел гон за Полиција - 6.000 пара, предвидени во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данокот на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 поени,
- квалитет	35 поени,
- начин на плаќање	20 поени,
- рок на испорака	5 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање;
- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање;
- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот;
- понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 11.05.2000 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите;

- со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
 - Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.
2. Предмет на набавката
 - теренски чевли за Полиција - 3.000 пара, предвидени во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данокот на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 поени,
- квалитет	35 поени,
- начин на плаќање	20 поени,
- рок на испорака	5 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање;
- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање;

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот;

- понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 11.05.2000 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите;

- со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.21/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб. 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката

Ткаенина за зимски панталони и капи за Полиција во темно сина боја 8.000 метри во ширина 1,50 метри предвидена во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ бр. 10/2000) и ткаенина за зимска униформа за припадниците на противпожарните единици во оловно сина боја 3.500 метри во ширина 1,50 метри предвидена во Правилникот за условите за униформата ("Службен весник на РМ" бр. 44/94).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ.

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 323/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

-цена	40 поени
-квалитет	30 поени
-начин на плаќање	25 поени
-рок на испорака	5 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

-рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање,

-рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,

-понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот,

- понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 11.05.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

-со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- понудите кои на ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОГАРНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 20/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб. 91000, Скопје.

2. Предмет на јавниот повик број 20/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за винџакни за Полиција - 3.000 парчиња предвидени во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката за повикот се спроведува во согласност со член 31 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавните набавки на Министерството за внатрешни работи, има потреба од претход-

но утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикувани да достават понуди за набавка на виндјаки на Полиција - 3.000 парчиња.

2. Понудувачите кои се бават со стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет; расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката; менаџерска способност; искуство и стручен кадар; немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- документ за менаџерска способност;
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;

- документ за регистрација на дејноста;

- документ дека не е под стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно од средствата за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб - Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараната содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при општина Зрновци, објавува

БАРАЊЕ БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Инвеститор: Општина Зрновци - Зрновци тел. 0903 53-102 и факс. 0903 53-220

ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО

Избор за најповолен изведувач за изградба на улици, и локални патишта во општина Зрновци.

ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА

Предмет на понудата се единечни цени за изградба на следните позиции:

- спремање на тампон со планирање и валирање - ден/м².

- машинско вградување на асфалтен слој од БНХС 16 до 7 см - ден/м².

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Критериум за избор на најповолен понудувач се: цена, гаранција за квалитет, референци, техничка опременост и кадровска структура.

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот на доставувањето на понудите е 7 (седум) дена, од објавувањето во јавно гласило.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите се доставуваат на начин пропишан со одредбите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, нема да бидат разгледувани. Секој понудувач учествува само со една понуда.

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за труд и социјална политика, ул. Даме Груев" бр. 4.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка која ја спроведува Министерството за труд и социјална политика.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество на сите домашни мали и средни претпријатија кои вршат услуги од:

- завршни работи во градежништвото (малтерисување, кровопокривачки работи, керамичарски работи, паркетарски работи, инсталации-водовод, канализација, електрика, хидроизолација, молерисување, изработка на фасади, столарски работи, плафоњерски и сл.,

- изведба на системи за водоснабдување,

- изведба на пречистителни станици за фекални води.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки при Министерството за труд и социјална политика има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикувани да достават понуди според подготвени тендери за изведба на градежно-занатски работи, за изведба на водоснабдителни системи и пречистителна станица на објектите од областа на детската заштита - детски градинки и детски одморалишта, како и објекти од областа на социјалната заштита.

2. Понудувачите, своето учество на јавниот повик можат да го остварат со пополнување на образецот кој можат да го подигнат во архивата на Министерството за труд и социјална политика - сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата. Во образецот е дефинирано кои документи се потребни за конкурирање со претквалификации за опишаниот проект.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

1. Документацијата да се достави до набавувачот - Министерство за труд и социјална политика - сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата на ул. "Кочо Рацин", блок бр. 9, Скопје.

2. Ограничениот повик трае 10 дена од објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно друго средство за јавно информирање.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според бараните содржини во повикот, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Републичка геодетска управа - Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА НАБАВКА НА ГПС ОПРЕМА

1. НАБАВУВАЧ

Републичка геодетска управа со седиште на улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Набавка на ГПС опрема:

- една перманентна базна станица за непрекинато набљудување и потребниот софтвер,
- една GPS тотална станица (двофреквентна), со една базна станица и два ровера со потребната опрема за работа во RTK режим и потребен софтвер,
- три еднофреквентни GPS приемници со потребната опрема и софтвер,

За подетална и поопширна спецификација ќе се обратите до Комисијата за јавни набавки при Републичката геодетска управа.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката),
- поединечна цена во денари/DM, со посебно искажани царински и други давачки,
- начин на плаќање,
- рок и начин на испорака,
- услови и гаранција на понудената опрема,
- рок и важност на понудата.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98),
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4.2. Доказ за техничката способност кои понудувачот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за јавните набавки, треба да ги приложи кон понудата:

- список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количествата на испорачаната опрема и примачите,
- опис на понудената опрема.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - висина на цената | 20 поени |
| - рок и начин на плаќање | 20 поени |
| - сервис и гаранција | 10 поени |
| - рок за испорака | |
| - квалитет и потекло на производите | 50 поени |
| - понудено најекономично решение | |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат за ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, да се предадат во архивата на Републичката геодетска управа (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15.05.2000 год. (понеделник) во 12:00 часот во просториите на Републичката геодетска управа (ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Републичката геодетска управа - Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ

1. НАБАВУВАЧ

Републичка геодетска управа со седиште на улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Набавка на:

- 15 (петнаесет) тотални станици

За подетална и поопширна спецификација ќе се обратите до Комисијата за јавни набавки при Републичката геодетска управа.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката),
- поединечна цена во денари/DM, со посебно искажани царински и други давачки,
- начин на плаќање,
- рок и начин на испорака,
- услови и гаранција на понудената опрема,
- рок и важност на понудата.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98),
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4.2. Доказ за техничката способност кои понудувачот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за јавните набавки, треба да ги приложи кон понудата:

- список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количествата на испорачаната опрема и примачите,
- опис на понудената опрема.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - висина на цената | 30 поени |
| - рок и начин на плаќање | 20 поени |
| - сервис и гаранција | 30 поени |
| - рок за испорака | 10 поени |
| - квалитет и потекло на производите | 10 поени |
| - понудено најекономично решение | |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат за ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена ба-

раната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, да се предадат во архивата на Републичката геодетска управа (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15.05.2000 год. (понеделник) во 10:00 часот во просториите на Републичката геодетска управа (ул. "Трифун Хаџијанев", бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА СТОЛАРСКИ РАБОТИ - ПЛАКАРИ ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ ВИСОК ДЕЛ - СКОПЈЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Набавувачот на јавниот повик бр. 9/2000 е Министерството за правда на Република Македонија, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9, Скопје.

- Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на столарски работи - плакари за објект правосудни органи висок дел - Скопје.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество во сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

- Рок на важност на понудата 30 дена.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на шеми на вградени плакари за објект правосудни органи Висок дел - Скопје.

- Опис, количество и технички карактеристики на набавката дадени се во тендерската документација. Тендерската документација може да се подигне во просториите на ГП Бетон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, VII кат (кај секретарката на директорот од проектантско), секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на јавниот повик.

- Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација изнесува 700,00 денари и истиот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

- име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот),

- вкупна цена на понудата во денари со сите давачки,

- начин и услови на плаќање,

- рок на изведба,

- кадровска и техничка опременост на понудувачот.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет издаден од носителот на платен промет (оригинален примерок или копија заверена од нотар),
- извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фотокопија заверена кај нотар),
- извод од судска евиденција дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- вкупна цена на понудата во денари со сите давачки80 бода
- начин и услови на плаќање.....10 бода
- рок на изведба.....10 бода

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- понудата се доставува во еден оригинален примерок, а врз оригинална тендерска документација подигнатата кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот;
- понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој содржи два затворени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да содржи ознака "не отворај" и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да стои точна адреса на набавувачот. Внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а вториот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точна адреса на испраќачот-понудувач;
- понудата и придружната документација се доставуваат на адреса:

Министерство за правда на Република Македонија, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15 - II кат);

- секој учесник може да учествува само со една понуда (една варијанта);
- понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката способност, нема да бидат разгледувани.

7. РОКОВИ

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.05.2000 година во 9 часот во просториите на ГП Бетон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, II кат, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ 26/98), Комисијата за Јавни набавки на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА НАДВОРЕШНИ ГУМИ РАДИЈАЛ-ТУБЕЛЕС ЗА АВТОБУСИ И ГУМИ РАДИЈАЛ КОМПЛИЕТ ЗА АВТОБУСИ (ВНАТРЕШНА ГУМА И ПОЈАС)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје“, со седиште во Скопје на бул. „Александар Македонски“ бр. 10.

1.2. Предмет на набавката:

- надворешни гуми радијал-тубелес за автобуси,
- гуми радијал комплет за автобуси (внатрешна гума и појас),

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

	Бодови
- Цена	30
- Начин на плаќање	20
- Гаранција за квалитет на гумите	20
- Финансиска и економска способност	20
- Техничка способност и досегашно искуство на понудувачот	10
Вкупно бодови:	100

1.5. Рок на доставување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

1.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите домашни и странски правни лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во ЈСП „Скопје“ – дирекција, Скопје Служба за набавки соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен и изнесува 1000 денари и се уплатува при подигање на документацијата или на ж-ска 40110-601-10521, даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно и сигурно работење:

- референци – список на големи испораки на гуми во последните две години,;
- техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и мерки што ги презема за обезбедување на квалитетот на гумите,
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите да ја достават следната документација:

- документ за бонитет (согласно член 22 од Законот за јавните набавки).

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност, изречена од Суд (согласно член 24 од Законот за јавните набавки).

Претходно наведените документи да се достават во оригинал или заверена копија.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5 % од вредноста на понудата во валутата на понудата, која треба да биде прикажана во придружната документација.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ како и бројот на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначен набавувачот и неговата адреса.

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понида“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈСП „Скопје“ – дирекција, најдоцна до 16.5.2000 година, до 12⁰⁰ часот, со обезбедување на доказ за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудата која не е предадена во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да се разгледуваат.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 16.5.2000 година, во 12⁰⁰ часот во просториите на дирекцијата на ЈСП „Скопје“ во салата за состаноци.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За подетални информации понудувачите можат да се обратат на тел.: 174-263 и 174-248.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 48/00 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје со седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов“ 66.

1.2. Предмет на набавката: патнички автомобили.

1.3. Вид и количина:

- патнички автомобили (салонски) со 4 врати - 14 автомобили и
- патнички автомобили со 4 врати - 5 автомобили

2. Технички карактеристики на предметот на набавката:

За 14 патнички автомобили (салонски):

- основни карактеристики
- мотор на дизел гориво;
- зафатнина до 1900 цм;
- моќност над 100 КС.

Останати технички карактеристики (опременост, безбедносни параметри):

- АБС систем на кочење;
- 4 воздушни перниччиња (2 за возач и совозач + 2 странични);
- серво управувач;
- автоматски клима - уред;
- централна брава;
- аларм;
- борд компјутер;
- радио касетофон;
- металик боја.

За 5 патнички автомобили:

- основни карактеристики
- мотор на дизел гориво;
- зафатнина до 1900 цм;
- моќност до 70 КС.

Останати технички карактеристики:

- серво управувач;
- автоматски клима - уред;
- централна брава;
- радио касетофон;
- металик боја.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| - Цена | 50% |
| - Квалитет - технички карактеристики | 20% |
| - Рок на испорака | 20% |
| - Начин на плаќање | 5% |
| - Сервисна поддршка | 5% |

1.6. Рок на поднесување на понудите 15.05.2000 година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.7. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки).

Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.5. Доколку истите не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

2.3. Понудата треба да содржи податоци за гарантниот рок, начинот на сервисирање и одржување во гарантен рок и надвор од гарантниот рок.

2.4. Понудувачите на патничките автомобили треба да достават доказ за потеклото на возилата и хомологација, како и докази за обезбеден сервис и резервни делови.

2.5. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот
- издаден од ЗПП на Република Македонија (согласно член 22 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок

или фотокопија заверена кај нотар, односно за странско правно или физичко лице ревизорски извештај од странска ревизорска институција кои претставуваат комерцијална ревизија;

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, издаден од страна на судот;

- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, (согласно член 24 од Законот за јавните набавки);

- Понудувачот задолжително да достави проспект за понудените возила.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.6. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата, која треба да биде доставена со придружната документација.

2.7. Понудата треба да содржи поединечни цени односно основна цена, како и вкупна цена - цена до регистрација (со вкalkулиран данок и царина). Цената треба да биде изразена во германски марки.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

3.2. Понудите се доставуваат на дирекција во А.Д. за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје, ул. „Орце Николов“ б.б. и тоа се до 15.05.2000 година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на Друштвото или потврда за предадена пратка).

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на барањето, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на А.Д. за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 15.05.2000 година во 12.00 часот, во просторите на дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

4.3. На отворањето на понудите може да присуствуваат претставници на понудувачот кои на Комисијата на набавувачот ќе и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 091 141 268.

Комисија за јавни набавки

ИСПРАВКА НА ОТВОРЕН ПОВИК БР 01/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

објавен од Одборот на МЗ „Спмитлија“ с Покрајчево - општина Подареш во „Службен весник на РМ“ бр.32/2000 од 21.04.2000 година.

Точката 4.2 се менува и гласи: „Понудата се доставува по пошта или со предавање во архива во просториите на општина Подареш-Подареш, заклучно со 20.05.2000 година.“

СОДРЖИНА

1848. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита при работа	1891
1849. Закон за задолжување на Република Македонија кај Кредитната банка за обнова („KFW), од Сојузна Република Германија за реализација на Проектот за унапредување на микро, мали и средни претпријатија	1891
1850. Закон за изменување на Законот за угостителската и туристичката дејност	1892
1851. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 2000 година од Христијанството	1893
1852. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на почетокот на третиот милениум.	1893
1853. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 90 години од раѓањето на мајка Тереза (26 август 1910).	1893
1854. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 10 години од првите повеќепартиски избори (11 ноември 1990 година)	1893
1855. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „Кавадарци“ - Кавадарци	1894
1856. Одлука за именување на републички советници на Собранието на Република Македонија	1894
1857. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствената работна организација - Градска општа болница „Моша Пијаде“ - Скопје.	1894
1858. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното земјоделско прехранбено училиште „Димитар Влахов“ - Струмица	1894
1859. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово	1895
1860. Решение за разрешување од вршител на должноста директор на Јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово	1895
1861. Решение за назначување помошник на министерот за сообраќај и врски	1895
1862. Решение за назначување помошник на министерот за сообраќај и врски	1895
1863. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за сообраќај и врски	1895
1864. Решение за назначување советник на министерот за сообраќај и врски	1895
1865. Решение за назначување советник на министерот за сообраќај и врски	1895
1866. Решение за назначување советник на министерот за сообраќај и врски	1896

1867. Решение за назначување советник на министерот за сообраќај и врски	1896	1888. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Гази Баба – Скопје	1905
1868. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за сообраќај и врски	1896	1889. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Карпош – Скопје	1906
1869. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за сообраќај и врски	1896	1890. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Кисела Вода – Скопје	1908
1870. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1896	1891. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Струмица	1909
1871. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово	1896	1892. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во одделни основни училишта на подрачјето на општината – Радовиш	1910
1872. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Мирка Гинова“ – Демир Капија	1896	1893. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Битола	1911
1873. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на младите – Штип	1897	1894. Решение за именување директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес	1912
1874. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот музеј – Гевгелија	1897	1895. Програма за заштита на растенијата од болести и штетници во 2000 година	1912
1875. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот музеј во Свети Николе	1897	1896. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија	1913
1876. Решение за именување вршител на должноста директор на Музејот на тетовскиот крај – Тетово	1897	1897. Правилник за определување на работното време во трговијата на мало	1913
1877. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија	1897	1898. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 180/99 од 12 април 2000 година	1914
1878. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Страшно Пинџур“ – Неготино	1897	1899. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 181/99 од 12 април 2000 година	1915
1879. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија од редот на вработените на Јавното претпријатие	1897	1900. Решение на Републичката геодетска управа	1915
1880. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „АС-НОМ“ – Гостивар	1898	1901. Решение на Републичката геодетска управа	1915
1881. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Чаир – Скопје	1898	1902. Решение на Републичката геодетска управа	1915
1882. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Дебар	1899	1903. Решение на Републичката геодетска управа	1915
1883. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Македонски Брод	1899	1904. Решение на Републичката геодетска управа	1916
1884. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Штип	1900	1905. Решение на Републичката геодетска управа	1916
1885. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Куманово	1900	1906. Одлука за утврдување и пресметување отворени девизни позиции на банките	1916
1886. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината – Гостивар	1902	1907. Одлука за измена на Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници	1917
1887. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Центар – Скопје	1904	1908. Одлука за изменување на Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	1917
		1909. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија	1917
		Објава за запишување во Регистарот на производители на саден материјал	1918
		Исправка на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање на царина	1918

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц. о. – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лельохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.